

**УНИВЕРЗИТЕТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СКОПЈЕ**  
**СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ**

Клиника за детска и превентивна стоматологија

**ПЕТРОВА ОЛИВЕРА**  
**ПОТРЕБА И ОПРАВДАНОСТ ОД ОДРЖУВАЧИ НА ПРОСТОР**  
**ПРИ ПРЕРАНА ЕДЕНТАЦИЈА НА МЛЕЧНИ ЗАБИ**  
**МАГИСТЕРСКИ ТРУД**

**МЕНТОР**

Проф д-р Љубинка Нечева

Скопје, 1991

**УНИВЕРЗИТЕТ "КИРИЛ И МЕТОДИЈ" – СКОПЈЕ  
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ**

**Клиника за детска и превентивна стоматологија**

**ПЕТРОВА ОЛИВЕРА**

**ПОТРЕБА И ОПРАВДАНОСТ ОД ОДРЖУВАЧИ НА ПРОСТОР  
ПРИ ПРЕРАНА ЕДЕНТАЦИЈА НА МЛЕЧНИ ЗАБИ  
магистерски труд**

**МЕНТОР  
ПРОФ. д-р Љубинка Нечева**

**Скопје, 1991**

Ја користам оваа пријатна можност, на ова место да изразам најдлабока благодарност на мојот ментор, Проф. Д-р Љубинка Нечева за безрезервната поддршка , големата помош во стручна и научна смисла и добронамерните совети за сепо време на изработката на овој магистерски труд.

Благодарност за несебичната поддршка и драгоцената помош при собирањето на литературата и подготовките за изработка на мојот магистерски труд им должам на Инж.Арх. Никола Бошку и Инж. Петар Бошкоски.

За практичната изработка на трудот голема благодарноста должам на Клиниката за ортодонција, посебно на Проф. д-р Тодор Бојациев.

Големо благодарам и на родителите на моите мали пациенти кои со голема доверба ми овозможија да го изведам испитувањето на нивните деца.

Со посебен питет му се обраќам и му благодарам на Мр.инж. Борко Андреев за голем број корисни сугестиии и практични совети во текот на изработката на трудот.

На крајот, посебна благодарност на Венко Глигоров, мојот драг соработник, кој не штедеше време да ја изработи компјутерската апликација за статистичка обработка на големиот број на податоци.

Посебно големо благодарам на трпението и помошта на моето семејство.

АВТОРОТ

## **СОДРЖИНА**

|  | стр.      |
|--|-----------|
| <b>1. Вовед.....</b>                       | <b>2</b>  |
| <b>2. Преглед на литературата.....</b>     | <b>4</b>  |
| <b>3. Цел на испитуването.....</b>         | <b>21</b> |
| <b>4. Материјал и метод на работа.....</b> | <b>22</b> |
| <b>5. Резултати.....</b>                   | <b>25</b> |
| <b>6. Дискусија.....</b>                   | <b>42</b> |
| <b>7. Заклучоци.....</b>                   | <b>57</b> |
| <b>8. Прилози.....</b>                     | <b>58</b> |
| <b>9. Кратка содржина.....</b>             | <b>67</b> |
| <b>10. Библиографија.....</b>              | <b>70</b> |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Како дифъронт, човекот во текот на својот животен век менува две дентиции - млечна и трајна.

Млечните заби се појавуваат во устата на детето од 6-8 месец на животот (Logan, Kronfeld, Цитирано по Граовац 1980 год.). Нивната ерупција трае до возраст од две и пол години и за тоа време тие претставуваат носители на сите физиолошки функции на устата. Времето на нивното користење е околу 3-4 години. За ова, навистина ограничено време, млечните заби се органи за мастикација, фонација и естетика, а истовремено се и важни фактори на општиот развиток во овој бурен период. Нивната улога е посебно значајна, затоа што со кариозни, болни заби, не може да се изврши функцијата на мастикација, а воедно недостасува основната физиолошка дразба за развиток. Млечното забало врши уште една многу значајна функција, а тоа е обезбедување на место за забите од трајната дентиција, а физиолошката смена се одвива во определен временски период.

Периодот од 2-6 години е период на млечните заби, односно е период на интензивен опит телесен и душевен развиток. Во тој период се совпаѓа и интензивен раст на вилицата што се потенцира со создавање на физиолошки дијастеми (Zielinski, Korkhaus, 1937).

Важноста на секој заб од млечната дентиција е голема затоа што со оштетување на само еден заб се пореметува целиот забен низ, се пореметува оклузијата, а користењето на вилиците е инсуфициентно.

Во педодонцијата, основната задача на педодонтот е,

што подолго да ги зачува интактни млечните и трајните заби, а појавениот кариес да го санира. Сепак, и покрај настојувањата и желбите за добра санација, многу често се скрекуваме со заболувања на забната пулпа и нејзините компликации кои се многу почести во млечната дентиција, заради специфичната градба на млечните заби. Како последица на тоа, се налага предвремена екстракција особено во бочната регија на забите, што е секојдневна интервенција во ординацијата на педодонтот.

Така, Нечевá и Мирчева (1979) наше дека најраната екстракција е извршена во третата година од животот. Со бројот на годините таа се зголемува при што, акцентот паѓа на млечните молари кои што се екстрактираат 2-3 години пред физиолошката смена. Ваквиот наод се совпада со истражувањата на Adler (цитат по Јовиќ 1972 и Табори 1970).

При предвремена екстракција се наметнува потреба за постава на интерцептивни помагала за одржување на функцијата поради губиток на функцијата на екстрактираниот млечен заб. Поставата на овие помагала како одржувачи на простор овозможува пред се превенција на развој на ортодонтски аномалии кои би се јавиле како последица на предвремената екстракција.

## 2. ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРАТА

Кариесот и ортодонтските аномалии се две најраспространети стоматолошки заболувања кај децата, а фактот дека се наоѓаат во постојан пораст, наведува на взаимна поврзаност, а можеби и условеност. Brabant (цитат по Finn 1967) посочува на вознемирувачкиот факт дека бројот на неправилностите на млечните и трајните заби, пред се' тескобите, се зголемува значително. Кариесот, посебно оној во потпорната зона, на апроксималните површини на млечните заби, има големо влијание врз создавањето на ортодонтските аномалии. Секоја прерана екстракција на млечни молари е причина за секундарна компресија. Reichenbach (1967) наведува дека од 1000 прегледани деца, кај 33 %, ортодонтските аномалии се последица на прераниот губиток на млечните заби.

Нечева и Мирчева (1970) нашле дека кај 363 деца од 3-15 години биле екстрактирани 733 заба, при што најраната екстракција била во 3-та година. Екстракцијата на млечните молари е изведувана 2-3 години пред физиолошката смена, а само канините се екстрактирани на време.

Нечева и соработниците (1967) извршиле екстракции кај 335 пациенти од 2-9 години старост и нашле дека најчесто екстрактирани заби се првите и вторите млечни молари. Истите автори утврдиле дека 33,4 % деца од 6-8 години имаат ортодонтски аномалии, а нивниот број се зголемува на 54,2 % кај децата од 9-11 години; само 22,9 % односно 18,8 % од децата со ортодонтски аномалии носеле ортодонтски апарат.

Во предучилишна возраст, кога е организмот во динамички физички и психички развиток и кога се наоѓа под

надворешни влијанија, контролата на здравствената состојба и развитокот на детето се препуштени на родителите, коишто пак, во ретки случаи се доволно стручни или пак знаат дека треба да се обратат правовремено на стоматолог. Децата од таа возраст во најголем број доаѓаат кај стоматологот кога е веќе забот за екстракција. Родителите ретко самоиницијативно доаѓаат во стоматолошката амбуланта за да ги контролираат забите на своето дете, сметајќи дека тоа не е потребно, затоа што "тие заби секако сами ќе испаднат". Сведоци сме на фактот дека родителите, во млечните заби, многу често го вбројуваат и првиот траен молар.

Веќе ја истакнавме улогата на млечните заби. Но, покрај останатите функции, млечните заби имаат важен удел во растењето на крагиофацијалната регија. Секој млечен заб поседува одредена потенцијална вредност при развитокот на вилиците, со тоа што со делувањето на проприорецепторите во пародонтот се вклучува во ланецот на процеси врзани за растењето на мастикаторната регија. Траењето и резултатот на таа потенцијална енергија зависат од видот на забот, односно од групата заби. Забот од било која дентиција не смее да биде екстрагиран, ниту пак на друг начин смее да му биде нарушена целината, се додека не се исцрпи неговата комплетна развојна мок. Губитокот на забот пред тоа, се смета за предвремен. Не се знае точно колку трае еволутивната вредност на забот. Мислењата за тоа се поделени. Rehak (1954) смета дека екстракцијата на заб половина година пред неговиот физиолошки пад нема да остави последица; Eismann (1963) и E. и S. Hensel (1966) таа граница ја поместуваат на една, а Adler (1955), Beerendonk (1959), Bruszt (1963), Eschler (1953), Münch (1956),

Schwartz (1958) дури на две години.

Ако млечната дентиција, со оглед на нејзиното растење, ја поделиме на два сегмента, каде што едниот го чинат инцизивите, а другиот канинот и моларите, тогаш на другиот секако му припада поголема улога. Еволутивната вредност на инцизивите престанува, според Rakosi (1968) после четвртата, а според Schimmler (1960), Kraus (1961) после петтата година, а за латералниот сегмент трае скоро до никненето на наследникот. Латералниот сегмент има посебно важна улога во текот на смената на забите. Во фазата на ерупција, трајните инцизиви, а посебно првиот траен молар, ги поттикнуваат вилиците на растење. Korkhaus (1939) и Eschler (1952) за овој ефекти на ерупција пронашле соодветни изрази како "ekspansionsdruck", односно "wachstumsdruck". Ако во тек на растењето забет има на помал отпор, нема да ја искористи сета своја енергија, туку ќе појде по линијата на послаб отпор, а со тоа дел од вилиците, односно од комплетната регија ќе заостане во растењето.

Нечева и Мирчева (1974) го испитувале мастикаторниот ефект кај пациенти од 5-9 годишна возраст, кај кои е извршена предвремена екстракција на млечните молари и заклучиле дека мастикаторниот ефект во 5-тата година се намалува за 14,2 %, а веќе во 8-та година изнесува 29,8 %.

Проблематиката на прераниот губиток на млечните заби е од особен интерес за педодонтот. Поради сериозните последици што настануваат после прераниот губиток, детето мора постојано да биде под лекарска контрола. Ако си спомнеме на развитокот на мастикаторниот орган, ќе воочиме дека за правилна смена на забите и правилна функција на истите, од извонредно значење е

потпорната зона. Доколку се наруши интегритетот на потпорната зона со прераната екстракција, притисокот на првиот траен молар и првиот траен инцизив, ќе се одвива на смалена површина. Значи, просторот за трајните заби е смален. При тоа, создадениот празен простор има тенденција да се пополнi и мезијално и дистално од страна на соседните заби. За ваквото поместување, покрај положбата и степенот на развиток на забот што се уште не еруптирали, временскиот фактор игра главна улога во поглед на судбината на тој простор, (Spiedel; 1952).

Најчеста последица од прераната екстракција на млечните заби е губитокот на простор во сегментот И2 - М1. Анализите на низа автори укажуваат дека процентот на вакви случаи е доста висок.

За овој проблем, Леговик (1978) дава преглед на наоди на повеќе автори за губитокот на простор при прерана екстракција на III, IV и V заб. Тој процент се движи од 6,00 % (Cohen) до 100,00 % (Breakspear и Seward), (табела број 1).

Заради ваквиот губиток на простор во сегментот И2 - М1, се зголемува и процентот на ортодонтски аномалии, настанати како резултат на прераната екстракција на млечните заби.

И за овој проблем Леговик (1978) дава преглед на наоди на повеќе автори од 1930 - 1977 година. Процентот на ортодонтски аномалии е многу варијабилен и се движи од 10,8 % до 48,6 %, што веројатно се должи на различниот критериум на испитувачот.

Нечева (1978) после извршен преглед на 610 деца, кај кои е извршена предвремена екстракција, на возраст од 6 - 11 години установила присуство на ортодонтски аномалии кај 33,4 %

дева од 6 - 8 годишна возраст; оваа бројка се зголемува на 54,2 % кај деца од 9 - 11 години.

Табела број 1

% на случаи со губиток на простор со оглед на вилицата и забот, односно група заби кои се прерано екстракирани

| Автор      | Maksila |     |     |     |      | Mandibula |      |    |   |     | Maksila + Mandibula |   |     |       |   |
|------------|---------|-----|-----|-----|------|-----------|------|----|---|-----|---------------------|---|-----|-------|---|
|            | III     | IV  | V   | III | IV   | V         | III  | IV | V | III | IV                  | V | III | IV    | V |
| BRAUER     |         |     |     |     |      |           |      |    |   |     |                     |   | 36% | 62%   |   |
| BREAKSPEAR |         |     |     |     |      |           | 100% |    |   |     |                     |   | 98% |       |   |
| COHEN      |         |     |     |     |      |           |      |    |   |     |                     |   | 6%  | 40%   |   |
| HELM       | 75%     | 47% | 35% | 35% | 50%  |           |      |    |   |     |                     |   |     |       |   |
| SCHACHTER  | 49%     | 36% | 36% | 8%  | 41%  |           |      |    |   |     |                     |   |     |       |   |
| SEIPEL     |         |     |     | 91% |      |           |      |    |   |     |                     |   | 83% |       |   |
| SEWARD     |         |     |     |     | 100% |           |      |    |   |     |                     |   | 96% |       |   |
| UNGAR      |         |     |     |     |      |           |      |    |   |     |                     |   | 37% | 66,6% |   |

Спрема М. Леговик (1978)

Табела број 2

Аномалии настанати заради прерано губење заби

| Автор и година на испитувањето | % аномалии    |
|--------------------------------|---------------|
| PFÄNDER (1930)                 | 31,2 %        |
| SPECHT (1954)                  | 46,9 %        |
| LAPTER (1959)                  | 25,0 - 30,0 % |
| BRUSZT (1963)                  | 40,0 %        |
| REHAGEL (1969)                 | 11,5 %        |
| MÖLLER (1975)                  | 48,6 %        |
| BREDY (1977)                   | 42,0 %        |
| CERANIC (1977)                 | 10,6 %        |

Спрема М. Леговик (1978)

Прераната екстракција на млечните молари доведува и до намалување на мастиаторниот ефект кај децата, Нечева (1974).

Децата од 4 - 6 години со кариозни заби имаат намален цвакопртисок (Бајрактарова и сор. 1982).

Kennedy, Joondeph, Osterberg, Little (1983) со помош на радиограми ги испитале ефектите на прераната екстракција на алвеоларниот гребен и установиле намалување на висината на истиот кај пациенти кај кои не е спроведена интерцептивна постапка со примена на одржуваач на простор.

Губитокот на млечните инцизиви вообичаено не се многу на развитокот на вилицата, бидејќи истите немаат улога на обезбедувачи на простор, но сепак просторот створен после нивната екстракција треба да се држи под контрола.

Последиците од прераниот губиток на млечните канини се знатно потешки заради тоа што тие последни се менуваат, а прераната екстракција дава можност за долготрајно развивање на штетните ефекти од овој губиток.

Во долната вилица, млечните канини вообичаено се менуваат пред вториот млечен молар, па затоа и неправилностите се многу поретки отколку во горната вилица.

Губитокот на првиот млечен молар не доведува до потешки последици. Меѓутоа, губитокот на вториот млечен молар доведува до потешки последици, се' додека првиот траен молар не еруптира. Во тој случај, зачетокот на првиот траен молар ќе патува кон местото на вториот млечен молар и ќе го завземе неговото место. На тој начин ќе дојде до недостаток на простор за вториот премолар. Заради тоа, истиот, или останува

импактиран или ќе еруптира вон од забниот низ. Позначајно е тоа што поместувањето на забите е прилично големо. Така се ремети оклузијата, а во текот на развитокот загризот се спушта. Промените што настануваат со прераниот губиток на вториот млечен молар зависат и од интеркусидацијата, при што, во зависност од тоа дали е губитокот во горната или долната вилица, настануваат малоклузии од типот на I и II класа по Angle (1913).

Breakspeare (1965) констатира дека после прераната екстракција на вториот млечен молар, во максилата, просечно се стеснувал просторот за 2 mm, а после прераната екстракција на првиот млечен молар за 0,8 mm. Во мандибулата, губитокот на простор после екстракцијата на вториот млечен молар изнесувал 1,6 mm, а после екстракцијата на првиот млечен молар изнесувал 0,9 mm.

Seward (1965) констатира губиток на простор кај случаи со прерана екстракција на заби: во потпорната зона на максилата годишно изнесува 1,5 mm, а во мандибулата 0,98 mm. Richardson (1965) најголем губиток на простор пронашла шест месеци после прераната екстракција, 1,35 mm. После една година, губитокот на простор изнесувал 0,86 mm, после година ипол 0,77 mm, а после две години 0,59 mm.

Clinch и Healy (1959) откриле дека губитокот на простор во максилата, ако прераната екстракција настанала пред ерупцијата на првиот траен молар е 3,52 mm. Намалувањето на просторот во забниот низ на мандибулата, ако губитокот настанал пред ерупцијата на првиот траен молар, било  $3,93 \text{ mm} \pm 0,37 \text{ mm}$ , а ако губитокот настанал после ерупцијата на првиот траен молар, просторот се редуцирал за  $3,99 \pm 0,21 \text{ mm}$ .

Jarvis (1952) ги испитувал последиците од прераните екстракции и апраксимальните лезии на забите во потпорната зона. После прераните екстракции на млечните молари, просторот се редуцирал кај момчињата од 2,52 до 5,94 mm во максилата и од 1,68 - 3,48 mm во мандибулата; а кај девојчињата од 1,16 - 2,96 mm во максилата и од 1,84 - 3,8 mm во мандибулата. Прераната екстракција на канините била причина за редукција на просторот од 0,48 - 4,32 mm во максила, и од 1,63 - 3,59 mm во мандибулата кај момчињата и од 1,28 - 5,06 mm во максилата и од 0,19 - 3,20 mm во мандибулата кај девојчињата. Заради апраксимальните лезии на забите во потпорната зона, просторот во сегментот I2 - M1 се стеснил од 0,10 - 1,42 mm во максила и од 1,36 - 2,60 mm во мандибула. Заради ваквиот губиток на простор, чести се и ортодонтските аномалии.

Во случаи каде што мора да се екстрагираат поголем број на млечни заби, треба да се одреди веројатноста за развој на малоклузија. Ако постои разумна шанса за развој на нормална оклузија со одржување на просторот, тогаш се препорачува одржувач на простор, ако се претпоставува развој на малоклузија без оглед на употребата на одржувач на простор, тогаш треба да се одлучи дали апаратот ќе го намали степенот на малоклузијата, (Salzmann, 1966).

При повеќекратен губиток на млечни молари, целокупната мезиодистална ширина на нееруптивните канини и премолари треба да се спореди со расположивиот простор. Ова може да се направи со мерење на поединечните мезиодистални промери на нееруптивните канини и премолари на РТГ снимки и споредување на целокупната мерка на така добиената линија со интраорално растојание меѓу првите трајни молари и трајниот

латерален инцизив, (Moorgrees и сор. 1957).

По опсервирање на 100 деца кои предвремено ги изгубиле млечните молари, Breakspeare (1961) дошол до следниве заклучоци: 1) извесен простор одново се добива кога еруптираат премоларите; 2) кај добро развиено дете големината на просторот, изгубен по екстракцијата на еден заб е поголема во втората година по екстракцијата, отколку во првата година по интервенцијата; 3) слабо развиено дете може да изгуби критична величина простор во првата година; 4) најголем губиток на простор се случува во подрачјето на горните втори млечни молари и 5) очекуваниот целокупен губиток на простор кога пациент е во однос со бројот на години кога ќе избивајат да еруптираат премоларите, повеќе отколку што е зависен од возраста.

Во САД, Braeger (1951) нашол дека 36 % од изгубените простори се добиени после предвремено екстракирање на првите млечни молари и 62 % по предвремено екстракирање на вторите млечни молари. Ова е потврдено и од Sunde (1952) Норвешка.

Поради фактот што антеро - постериорната локација на првите трајни молари воглавно е одредена во вторите млечни молари (Spiedel, 1952) доколку се изгуби вториот млечен молар пред избивањето на првиот траен молар, треба да се направи одржуваč на простор. Доколку пак, вториот млечен молар е изгубен по избивањето на првиот траен молар, тогаш треба да се земат во предвид други фактори. На пр. доколку се појави вториот траен молар пред вториот премолар, во времето на неговото еруптирање, одредено со РТГ снимки, тогаш, треба да се конструира одржуваč на простор; ако се појави вториот премолар пред вториот траен молар, треба да се мери просторот

и да се контролира на двомесечни интервали; ако се забележи тенденција кон затворање на просторот, треба да се направи одржувач на простор.

Хронолошката старост ни од далеку не е толку битна, колку што е развојната возраст. Просечните рокови на ерупција не смеат да влијаат на одлуките за постава на одржувач на простор. Постојат варијации во времето на ерупција на забите, а со помош на РТГ снимка се обезбедува корисна информација во однос на тоа кога ќе избие забот. На РТГ снимката може да се установи дали постои коскин покривач врз коронката на нееруптиријаниот заб, и во колку постои, со сигурност може да се тврди дека забот нема да избие повеќе месеци и дека е потребен одржувач на простор. Ако пак, покривната коска е уништена од алвеоларен апсцес, забот може да избие предвреме.

Забележано е дека поедини трајни заби доцнат во развојот и заради тоа доцни и нивната ерупција. Не е невообичаено да се забележи да делумно повредени заби од удар или девијација имаат абнормално одложена ерупција. Во такви случаи, млечниот заб може да се екстрактира, се поставува одржувач на простор и со тоа му се дава можност на трајниот заб да избие и да ја зафати својата нормална позиција во забниот низ, (Salzmann,1952).

Поради фактот што во денешно време децата физички и психички порано созреваат, треба за секој пациент да се направи егзактна анализа што подразбира и РТГ верификација за состојбата на забалото, па да се одреди дали екстракцијата би била предвремена или не.

Во врска со периодот на ерупција, мошне прецизни податоци дава Бајрактарова (1989). Податоците од нејзината

студија укажуваат дека нема голема дискрепанца меѓу податоците од хронолошката таблица на Logan - Kronfeld и Бајрактарова (1988), но сепак децидно укажува на периодот на ерупција на трајните заби кај момчиња и девојчиња, посебно за горната и долната вилица,(табели број 3 и 4).

#### Период на клиничка ерупција на трајни заби

Табела број 3

| ЗАБИ                       |   | ЕРУПЦИЈА       |    |         |
|----------------------------|---|----------------|----|---------|
| М<br>Л<br>Е<br>Ч<br>Н<br>И | И <sub>1</sub><br>И <sub>2</sub><br>К<br>М <sub>1</sub><br>М <sub>2</sub> | 6              | -  | 8 м.    |
|                            |   | 8              | -  | 10 м.   |
|                            |   | 16             | -  | 20 м.   |
|                            |   | 12             | -  | 16 м.   |
|                            |   | 20             | -  | 30 м.   |
| Т<br>Р<br>А                | Г   | И <sub>1</sub> | 7  | - 8 г.  |
|                            | О   | И <sub>2</sub> | 8  | - 9 г.  |
|                            | Р   | К              | 10 | - 12 г. |
|                            | Н   | П <sub>1</sub> | 10 | - 11 г. |
|                            | А   | П <sub>2</sub> | 10 | - 12 г. |
|                            |   | М <sub>1</sub> | 6  | - 7 г.  |
|                            | В.  | М <sub>2</sub> | 12 | - 13 г. |
|                            |   | М <sub>3</sub> | 17 | - 21 г. |
|                            | Д   | И <sub>1</sub> | 6  | - 7 г.  |
| Ј<br>Н<br>И                | О   | И <sub>2</sub> | 7  | - 8 г.  |
|                            | Л   | К              | 9  | - 10 г. |
|                            | Н   | П <sub>1</sub> | 10 | - 12 г. |
|                            | А   | П <sub>2</sub> | 11 | - 12 г. |
|                            |   | М <sub>1</sub> | 6  | - 7 г.  |
|                            | В.  | М <sub>2</sub> | 11 | - 13 г. |
|                            |   | М <sub>3</sub> | 17 | - 21 г. |

по Logan - Kronfeld

Табела број 4

| ЕРУПЦИЈА                              |                |           |   |    |
|---------------------------------------|----------------|-----------|---|----|
| Г<br>О<br>Р<br>Н<br>А<br>В<br>И<br>Л. | МОМЧИЊА        | ДЕВОЈЧИЊА |   |    |
|                                       | И <sub>1</sub> | 6         | - | 8  |
|                                       | И <sub>2</sub> | 7         | - | 9  |
|                                       | К              | 10        | - | 12 |
|                                       | П <sub>1</sub> | 8         | - | 11 |
|                                       | П <sub>2</sub> | 9         | - | 12 |
|                                       | М <sub>1</sub> | 5         | - | 7  |
|                                       | М <sub>2</sub> | 11        | - | 13 |
| Д<br>О<br>Л<br>Н<br>А<br>В.           | И <sub>1</sub> | 5         | - | 8  |
|                                       | И <sub>2</sub> | 7         | - | 8  |
|                                       | К              | 9         | - | 11 |
|                                       | П <sub>1</sub> | 9         | - | 11 |
|                                       | П <sub>2</sub> | 9         | - | 12 |
|                                       | М <sub>1</sub> | 5         | - | 7  |
|                                       | М <sub>2</sub> | 10        | - | 13 |
|                                       |                |           |   |    |

по Бајрактарова (1988)

При вродено отсуство на заби наследници, педодонтот

мора да се одлучи дали е мудро да се обиде да го одржува просторот многу години додека не се обезбеди фиксна замена или е подобро да се дозволи просторот да се затвори. Затоа се бара совет од ортодонт за пациенти од овој тип, посебно ако постои малоклузија во времето на прегледот.

Од досега изнесеното, може јасно да се согледаат последиците од прераниот губиток на млечните заби, кои како носители на природен потенцијал за поттикнување на растот и развитокот на вилицата, треба да останат во устата додека трае нивната еволутивна вредност, односно до периодот на физиолошката смена.

Честопати, во устата на децата скрекаваме и остатоци од млечниот заб (корен), а времето на физиолошката смена е далеку. Што со тој заостанат корен? Дали да се екстракира или не?

Eschler (1953) смета дека таквиот корен треба да се екстракира од неколку причини и тоа: 1) тој нема никаква функција во актот на мастикација; 2) дијаметарот му е помал од дијаметарот на коронката и тој не може да служи како одржувач на простор; 3) таквиот корен многу често е причина за инфекција.

Спротивно на ова тврди Schubert (1967) дека и коренот може да служи како пренесувач на импулсите за растот на вилицата.

Ако по извршената анализа на пациентите се укаже потреба за изработка на одржувач на простор, треба да се има во предвид зрелоста на детето (интелектуална, работна и социјална) и да се обезбеди соработка на родителите и учителите.

Зрелоста на детето (физичка и психичка) за ортодонтска терапија, временски се совпаѓа со зрелоста за училиште, кога се одвива и најбујната фаза во растењето на виличната коска. Затоа, во таа фаза, правовремено и успешно можеме да ги отстраниме развојните пречки и да помогнеме да се искористат и усмерат природните развојни сили и силите на растење, (Antolič, 1978).

За успехот на терапијата, мошне е важна и информираноста на родителите за проблематиката, со што се зголемува мотивираноста на истите за зачувување на здравјето на детето.

За да може одржувачет на простор да делува конструктивно, односно со неговата постава да се постигне целта на очувување на празниот простор настанат со екстракција на млечниот заб, истиот треба да испојнува одредени услови.

Многу автори, меѓу кои Scheidt (1963), Kessler (1961), Kraus (1961), Kohn (1967) и др., се обиделе да ги систематизираат условите кои треба да ги задоволува одржувачет на простор. Воглавно, сите се согласуваат дека тие услови се следните:

1. Да се одржи постоечкиот простор;
2. Да се продолжи нормалниот раст и развој на краниофацијалниот скелет;
3. Забите кои што носат одржуваач на простор да си ги извршуваат функционалните движења;
4. Да се обнови функцијата;
5. Да се одржи фонетиката;
6. Да се оневозможи "израснувањето" на антагонистите на предвремено екстрагирани заби;

7. Да се воспостави нормален, континуиран забен низ;
8. Лесно да се чисти;
9. Лесно да се вади за да може да се контролира;
10. Да не се стружат забите што траба да го носат одржувацот на простор.

Mc Gregor (1964) сугерира дека е задолжително одржувацот на простор да биде така конструиран и изработен од таков материјал кој не ќе се деформира од тврда и леплива храна и лесно да се регулира од страна на стоматологот - педодонт.

Graber (1972) (цит. по Binder 1973), обрнува внимание и на формата и на конструкцијата на одржувацот на просторот која што треба да биде едноставна, како и тоа, забот кој што го носи одржувацот на простор да се заштити од ротација и инклинација.

Ако се направи споредба на мислењата на различни автори, може да се констатира дека скоро кај сите се повторуваат некои услови на кои што треба да одговори одржувацот на простор. Најважното, заради кое што апаратот го добил своето име е да го одржи местото на предвремено изгубениот заб, како во сагитален, така и во вертикален правец. За да се обезбеди одржувањето на вертикалната димензија, неопходно е да се создаде контакт со антагонистите, со што се придонесува за воспоставување на функцијата во зоната на изгубениот заб. Се разбира дека важни се и другите посочени услови.

Одржувачите на простор можат да се класифицираат на различни начини. Olsen (1953) ги дели на функционални, полуфункционални и нефункционални (во зависност од тоа дали

пациентот може да цвака со истите); фиксни и мобилни. На фиксни и мобилни ги делат и Reichenbach и Brückel (1967).

Schmeil (1973) и Bredy (1976) ги делат на фиксни во латералната и фронталната регија и на мобилни во латералната регија.

Милов (1978) најподробно и по потполно од другите автори ги дели одржуваачите простор на мобилни и фиксни. И кај обата вида тој разликува потпорен дел и тело. Кај фиксните одржувачи на простор потпорниот дел е метален прстен, а за телото авторот препорачува жичан или пластичен дел. Кај мобилниот одржувач на простор потпорниот дел го претставуваат жичани или пластични кукички, додека телото е од акрилат.

Law (1958) опишува вид на фиксен О.П. кој што многу често се користи и тоа при унилатерален или билатерален губиток на вториот млечен молар, при што ако губитокот се случи во период на мешана дентиција, како потпора служи првиот траен молар. Авторот препорачува и контрола барем еднаш годишно, а Schachter (1963) на секои десет до четиринаесет недели. Ова се прави и поради тоа да се откријат евентуални декалификацији на емајлот.

Olsen (1963) ги дели фиксните одржувачи на простор на функционални, полуфункционални и нефункционални во зависност од нивното учество во мастикаторната функција на забалото. Како функционален го смета мостовидниот тип одржувач на простор, како полуфункционален оној што при оклузија има контакт со фисурата на антагонистите со траверза, а како нефункционален подразбира фиксен одржувач на простор кој што на местото на изгубениот млечен заб има решетка која што нема контакт со антагонистите.

Како примери на функционални одржувачи на простор можат да се посочат сите мостовидни одржувачи на простор кои што се користат и препорачуваат од многу автори. Истите можат да се користат и при губиток на фронтални заби (Маркосян, 1956).

За да не се поремети растењето на вилицата, се препорачува одржувачите на простор да бидат или само со една потпора или двете потпори да не се врзани фиксно (Willet, Brauer, 1959).

Mc Gregor (1964) препорачува користење на одржувачи на простор во вид на буквата Т. Слично предлага и Brauer (1959) со таа разлика што овој одржувач на простор се состои од еден прстен на првиот траен молар и метална гредичка доляга колку изгубените млечни молари.

Нефункционален фиксен одржувач на простор иако не одговара на едно од основните барања, да ја врати функцијата, многу често се користи и при унилатерален и билатерален губиток на прв или втор млечен молар.

Просторот настанат во подрачјето на првите млечни молари после прерана екстракција на истите се одржува со фиксен тракаст или јамкаст одржувач на простор. При постава на такви видови одржувачи на простор треба да се внимава на редовни контроли и менување на апаратот секоја година. Во случаи на силно деструирана коронка, заместо трака се користи хромко - челична коронка.

За одржување на просторот во подрачјето на вторите млечни молари Schachter (1963) препорачува тракасто - јамкаст одржувач на простор. При предвремен губиток на вториот млечен молар кога трајниот прв молар не е избиен, се препорачува

одржувац на простор кој ќе го води првиот траен молар во неговата нормална позиција. Таков вид одржувац на простор е по Willet (1959).

Млечниот канин ретко се губи како резултат на кариес. Ако сепак дојде до негов губиток, се препорачува примена на тракасто - јамкаст одржувац на простор по Willet, при што како потпора служи првиот млечен молар.

Во случаи кога дошло до стварање на простор на фронтот, пожелно е да се конструира мобилен одржувац на простор во вид на парцијална протеза, со што одново се воспоставува функција и се спречува можноста за ненормален говор или јазични навики - интерпонирање на јазикот во празниот простор. Kraus (1967) препорачува протезата да се прави без ретенциони кукички. При губиток на млечните инцизиви може да се конструира и фиксен мост како одржувац на простор (Kraus, Stulcova и Илина Маркосян, 1956).

Повеќекратен губиток на млечни молари во предучилишна возраст или во период на мешана дентиција, во секој случај води кон сериозни проблеми ако не се конструира одржувац на простор. Во такви случаи со значителен успех се употребува парцијална акрилатна протеза. За да ја исполни успешно улогата која и е наменета, парцијалната протеза треба често да се контролира и да се менува согласно со растот и развитокот на вилицата.

### 3. ЦЕЛ НА ИСПИТУВАЊЕТО

Со оглед на тоа дека проблемот на одржувачи на простор кај нас не е третиран онолку колку што е потребно, а во светот е веќе испробана и докажана вредност, си поставивме задача да го обработиме овој проблем и да одбереме одржуваач на простор кој е најпогоден за пациентите кај кои е извршена предвремена екстракција.

Целта на испитувањето е да докажеме кој од постоечките видови одржувачи на простор ќе се покаже како оптимален во наши услови, а тоа значи, истиот:

- лесно да се изработува;
- лесно да се аплицира;
- периодот од дијагноза до апликација да биде кус;
- да биде прифатлив за пациентот;
- да се изработува од материјал што е достапен во секое време;
- да биде економски оправдан.

Со тоа ќе се овозможи поширока примена на одржувачите на простор во рамките на интерцептивните мерки на педодонцијата, а не само во склоп на ортодонтските апарати за лекување на веќе постоечки аномалии.

Резултатите од поставените цели треба да ги збогатат и прошират теоретските познавања од оваа област и да придонесат за подобар и поправлен клинички пристап при планирањето и спроведувањето на превентивните и интерцептивните терапевтски мерки во педодонцијата.

#### 4. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Испитувањето е изведено врз примерок од 60 испитаници на возраст од 4 - 6 години. За оваа возраст се одлучивме заради тоа што во таа старосна граница е типична млечната дентиција, а процентот на прераните едентиции е доста висок. Оваа возраст е погодна и од друг аспект. Имено, во растот и развојот на вилицата нема некои динамички моменти, кои што би можеле да бидат компромитирани со поставувањето на одржувачот на простор. Испитувањето е изведено врз пациенти со еугнато забало.

Примерокот е поделен на две групи.

ПРВА група - 30 пациенти (15 момчиња и 15 девојчиња)  
Одржувач на простор - мобилен (парцијална акрилатна протеза со еден или повеќе заби)

ВТОРА група - 30 пациенти (15 момчиња и 15 девојчиња)

Одржувач на простор - фиксен (составен од два прстена и жичано тело)

На обете групи, после извршената екстракција и последователна рентгенографија им се аплицира одржувач на простор.

Пред поставувањето на одржувачот на простор изведувано е чистење на меките наслаги со "ПУРОДЕНТ" паста и четка и импрегнација на забите со солуција Аминофлуорид.

Двата контролни прегледи се извршени во интервали од 3 месеци по поставувањето на одржувачот на простор.

На денот на поставувањето на одржувачот на простор е испитуван индексот на орална хигиена (ОХИ) со помош на

сimplificираната метода на Green-Wermillion (1964), според која е означувано со:

0 = отсуство на наслаги

1 = присуство на наслаги во гингивалната третина на клиничката коронка

2 = присуство на наслаги во средната третина на клиничката коронка

3 = присуство на наслаги во оклузалната третина т.е. инцизалната третина на клиничката коронка

Кај упростениот метод ОХИ - С се оценуваат само 6 површини на 6 заби, кои претставуваат репрезентативен примерок за целата дентиција:

$$\begin{array}{cccc} 16 & 11 & 26 \\ \hline 46 & 31 & 36 \end{array}$$

(вестибуларна површина на: горните први молари, горниот десен централен инцизив и десни централен инцизив; орална површина на долните први молари)

Индексот на оралната хигиена беше пресметуван по следниата формула:

$$\text{ОХИ - С} = \frac{\Sigma \text{ на 6 дијагностицирани забни површини}}{\text{број на оценетите заби (6)}}$$

Просечниот ОХИ - С индекс е пресметуван како среден број на вредностите на степените на оралната хигиена на групата испитаници:

$$\text{Просечен ОХИ} - C = \frac{\sum \text{на оценетите степени} \cdot \text{брой}}{\text{брой на броя}}$$

Испитувањето на одржувацот на простор е следено со опсервација и прецизно нотирање на состојбата во ~~одреден~~ образец, специјално составен за оваа намена.

Во понатамошниот тек на испитувањето, добиените параметри се обработени со следните статистички анализи:

- сумирање, проценти;
- КЕП (кариес, екстракција, пломба);
- Кил (кариес индекс № лица);
- Кип (кариес индекс просек);
- ХИ квадрат тест;
- Кофициент на корелација по Пирсон;
- степен на контингенција;
- Т Студентов тест за сигнификантност.

## **5. РЕЗУЛТАТИ**

| POT  | PREZIME      | IME        | KEP |
|------|--------------|------------|-----|
| 0001 | Gjokic       | Aleksandar | 7   |
| 0002 | Ivanovska    | Jasmina    | 12  |
| 0003 | Stefanovska  | Aleksandra | 14  |
| 0004 | Isailovska   | Maja       | 8   |
| 0005 | Zdravevska   | Elena      | 18  |
| 0006 | Ilievska     | Ljupka     | 7   |
| 0007 | Bocevski     | Vele       | 17  |
| 0008 | Bozinovski   | Danco      | 12  |
| 0009 | Dukovska     | Katerina   | 11  |
| 0010 | Koleva       | Ljubica    | 9   |
| 0011 | Korubin      | Ilin       | 7   |
| 0012 | Ilievski     | Saso       | 8   |
| 0013 | Adil         | Filiz      | 13  |
| 0014 | Kocevski     | Aleksandar | 8   |
| 0015 | Ivanovski    | Aleksandar | 16  |
| 0016 | Bozinova     | Svetlana   | 18  |
| 0017 | Nikolova     | Zorica     | 8   |
| 0018 | Calovski     | Viktor     | 5   |
| 0019 | Trifunovski  | Nikola     | 8   |
| 0020 | Kekenovski   | Dejan      | 10  |
| 0021 | Ognjanovski  | Marko      | 12  |
| 0022 | Naumovska    | Marija     | 9   |
| 0023 | Ignatovski   | Borjan     | 6   |
| 0024 | Kostovski    | Kosta      | 8   |
| 0025 | Stavrevski   | Risto      | 5   |
| 0026 | Stamatovski  | Oliver     | 5   |
| 0027 | Nikolovska   | Iskra      | 5   |
| 0028 | Ivanovski    | Momcilo    | 2   |
| 0029 | Jovanovski   | Krume      | 7   |
| 0030 | Miladinovski | Dragi      | 6   |
| 0031 | Sapcevska    | Jasna      | 7   |
| 0032 | Popovski     | Vasko      | 7   |
| 0033 | Mancev       | Viktor     | 5   |
| 0034 | Kalcovska    | Biljana    | 8   |
| 0035 | Vukovic      | Danica     | 7   |
| 0036 | Kokorovska   | Marijana   | 11  |
| 0037 | Nikolic      | Jasminka   | 13  |
| 0038 | Filipovski   | Ljubomir   | 8   |
| 0039 | Lazarevska   | Dime       | 7   |
| 0040 | Pejoski      | Alek       | 10  |
| 0041 | Popovski     | Ivan       | 8   |
| 0042 | Bozinovska   | Sanja      | 7   |

| PROT | PREZIME     | IME        | KEP |
|------|-------------|------------|-----|
| 0043 | Nestorovska | Ana        |     |
| 0044 | Krsteska    | Aleksandra |     |
| 0045 | Cvetkovski  | Blagoja    | 8   |
| 0046 | Todorovska  | Keti       | 8   |
| 0047 | Panovska    | Maja       | 11  |
| 0048 | Krstevska   | Milica     | 8   |
| 0049 | Angelova    | Elena      | 12  |
| 0050 | Indova      | Kristina   | 11  |
| 0051 | Sekulovska  | Ana        | 10  |
| 0052 | Mickovska   | Jelena     | 10  |
| 0053 | Marinkovski | Daniel     | 6   |
| 0054 | Vojnovski   | Ivan       | 16  |
| 0055 | Kopcarevski | Goran      | 7   |
| 0056 | Sterioska   | Katerina   | 8   |
| 0057 | Vasilevska  | Eli        | 7   |
| 0058 | Bocevska    | Biljana    | 9   |
| 0059 | Trajceski   | Jovan      | 6   |
| 0060 | Trajcev     | Bojan      | 8   |

Kill 100,00 %

Kip | 9.25

$$Kil = \frac{\text{Broj na ispitanici so KEP}}{\text{Vкупен број на испитаници}} \times 100$$

Vkupna suma od KEP  
Kip = \_\_\_\_\_  
Vкупен број на испитаници

## VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI SO MOBILEN - OP

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI JADAT SO - OP

|                |    |          |
|----------------|----|----------|
| [1] - jadat    | 0  | 0.00 %   |
| [2] - ne jadat | 30 | 100.00 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI - OP - IM PRECI PRI JADENJETO

|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| [1] - im preci    | 0  | 0.00 %   |
| [2] - ne im preci | 30 | 100.00 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI - OP - IM PRECI PRI GOVOROT

|                   |    |         |
|-------------------|----|---------|
| [1] - im preci    | 2  | 6.67 %  |
| [2] - ne im preci | 28 | 93.33 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI OD - OP - CUVSTVUVAAT PROMENI VO VKUSOT

|                      |    |          |
|----------------------|----|----------|
| [1] - cuvstvuyaat    | 0  | 0.00 %   |
| [2] - ne cuvstvuyaat | 30 | 100.00 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI SE ZALAT NA BOLKA ILI PECENJE OD - OP

|                   |    |         |
|-------------------|----|---------|
| [1] - se zalat    | 1  | 3.33 %  |
| [2] - ne se zalat | 29 | 96.67 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI POKAZUVAAT OTPOR KON - OP

|                     |    |         |
|---------------------|----|---------|
| [1] - pokazuvaat    | 12 | 40.00 % |
| [2] - ne pokazuvaat | 18 | 60.00 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI IMAAT PRECKI PRI ODRZUVANJE NA

ORALNATA HIGIENA OD - OP

|              |    |          |
|--------------|----|----------|
| [1] - imaat  | 0  | 0.00 %   |
| [2] - nemaat | 30 | 100.00 % |

## VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELJENI SPORED

TOA DALI IM TSPADNUVA - OP

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| [1] - ispadnula    | 1  | 3,33 %  |
| [2] - ne ispadnula | 29 | 96,67 % |

## VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELJENI SPORED

TOA DALI PRI NOSENJETO IM SE DEFORMIRA - OP

|                       |    |         |
|-----------------------|----|---------|
| [1] - se deformira    | 3  | 10,00 % |
| [2] - ne se deformira | 27 | 90,00 % |

## VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELJENI SPORED

DEJSTVOTO NA - OP - VRZ MEKITE TKIVA

## PRED POSTAVUVANJE

|                  |    |          |
|------------------|----|----------|
| [1] - dekubitus  | 0  | 0,00 %   |
| [2] - alergija   | 0  | 0,00 %   |
| [3] - hiperemija | 0  | 0,00 %   |
| [4] - niste      | 30 | 100,00 % |

## PRVA KONTROLA

|                  |    |         |
|------------------|----|---------|
| [1] - dekubitus  | 1  | 3,33 %  |
| [2] - alergija   | 0  | 0,00 %  |
| [3] - hiperemija | 2  | 6,67 %  |
| [4] - niste      | 27 | 90,00 % |

## VTORA KONTROLA

|                  |    |          |
|------------------|----|----------|
| [1] - dekubitus  | 0  | 0,00 %   |
| [2] - alergija   | 0  | 0,00 %   |
| [3] - hiperemija | 0  | 0,00 %   |
| [4] - niste      | 30 | 100,00 % |

## VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELJENI SPORED

VREDNOSTA NA - OHT - INDEKSOT

## PRVO MERENJE

|                       |    |         |
|-----------------------|----|---------|
| [1] - za vrednost (0) | 0  | 0,00 %  |
| [2] - za vrednost (1) | 18 | 60,00 % |
| [3] - za vrednost (2) | 12 | 40,00 % |
| [4] - za vrednost (3) | 0  | 0,00 %  |

## VTORO MERENJE

|                       |    |         |
|-----------------------|----|---------|
| [1] - za vrednost (0) | 0  | 0,00 %  |
| [2] - za vrednost (1) | 15 | 50,00 % |
| [3] - za vrednost (2) | 14 | 46,67 % |
| [4] - za vrednost (3) | 1  | 3,33 %  |

## TRETO MERENJE

|                       |    |         |
|-----------------------|----|---------|
| [1] - za vrednost (0) | 0  | 0,00 %  |
| [2] - za vrednost (1) | 13 | 43,33 % |
| [3] - za vrednost (2) | 15 | 50,00 % |
| [4] - za vrednost (3) | 2  | 6,67 %  |

TGA.8

## VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI SO FIKSEN - OP

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI JADAT SO - OP

|                |    |          |
|----------------|----|----------|
| [1] - jadat    | 30 | 100,00 % |
| [2] - ne jadat | 0  | 0,00 %   |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI - OP - IM PRECI PRI JADENJETO

|                   |    |         |
|-------------------|----|---------|
| [1] - im preci    | 4  | 13,33 % |
| [2] - ne im preci | 26 | 86,67 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI - OP - IM PRECI PRI GOVOROT

|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| [1] - im preci    | 0  | 0,00 %   |
| [2] - ne im preci | 30 | 100,00 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI OD - OP - CUVSTVUVAAT PROMENI VO VKUSOT

|                      |    |         |
|----------------------|----|---------|
| [1] - cuvstvuvaat    | 2  | 6,67 %  |
| [2] - ne cuvstvuvaat | 28 | 93,33 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI SE ZALAT NA BOLKA ILI PECENJE OD - OP

|                   |    |          |
|-------------------|----|----------|
| [1] - se zalat    | 0  | 0,00 %   |
| [2] - ne se zalat | 30 | 100,00 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELENI SPORED  
TOA DALI POKAZUVAAT OTPOR KON - OP

|                     |    |         |
|---------------------|----|---------|
| [1] - pokazuvaat    | 2  | 6,67 %  |
| [2] - ne pokazuvaat | 28 | 93,33 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDENI SPORED  
TOA DALI IMAAT PRECKI PRI ODRZUVANJE NA  
ORALNATA HIGIENA OD - OP

|              |    |          |
|--------------|----|----------|
| [1] - imaat  | 0  | 0.00 %   |
| [2] - nemaat | 30 | 100.00 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDENI SPORED  
TOA DALI IM.ISPADNUVA - OP

|                    |    |         |
|--------------------|----|---------|
| [1] - ispadnava    | 1  | 3.33 %  |
| [2] - ne ispadnava | 29 | 96.67 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDENI SPORED  
TOA DALI PRI NOSENJETO IM SE DEFORMIRA - OP

|                       |    |         |
|-----------------------|----|---------|
| [1] - se deformira    | 1  | 3.33 %  |
| [2] - ne se deformira | 29 | 96.67 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDENI SPORED  
DEJSTVOTO NA - OP - VRZ MEKITE TKIVA

PRED POSTAVUVANJE

|                  |    |         |
|------------------|----|---------|
| [1] - dekubitus  | 0  | 0.00 %  |
| [2] - alergija   | 0  | 0.00 %  |
| [3] - hiperemija | 1  | 3.33 %  |
| [4] - nisto      | 29 | 96.67 % |

PRVA KONTROLA

|                  |    |         |
|------------------|----|---------|
| [1] - dekubitus  | 0  | 0.00 %  |
| [2] - alergija   | 0  | 0.00 %  |
| [3] - hiperemija | 4  | 13.33 % |
| [4] - nisto      | 26 | 86.67 % |

VTORA KONTROLA

|                  |    |         |
|------------------|----|---------|
| [1] - dekubitus  | 0  | 0.00 %  |
| [2] - alergija   | 0  | 0.00 %  |
| [3] - hiperemija | 1  | 3.33 %  |
| [4] - nisto      | 29 | 96.67 % |

VKUPEN BROJ/PROCENTI NA ISPITANICI RASPREDELNI SPORED  
VREDNOSTA NA - OHF - INDEKSOT

|                       |    |         |
|-----------------------|----|---------|
| <b>PRVO MERENJE</b>   |    |         |
| [1] - za vrednost (0) | 2  | 6.67 %  |
| [2] - za vrednost (1) | 19 | 63.33 % |
| [3] - za vrednost (2) | 9  | 30.00 % |
| [4] - za vrednost (3) | 0  | 0.00 %  |
| <b>VTORO MERENJE</b>  |    |         |
| [1] - za vrednost (0) | 1  | 3.33 %  |
| [2] - za vrednost (1) | 15 | 50.00 % |
| [3] - za vrednost (2) | 14 | 46.67 % |
| [4] - za vrednost (3) | 0  | 0.00 %  |
| <b>TRETO MERENJE</b>  |    |         |
| [1] - za vrednost (0) | 0  | 0.00 %  |
| [2] - za vrednost (1) | 14 | 46.67 % |
| [3] - za vrednost (2) | 16 | 53.33 % |
| [4] - za vrednost (3) | 0  | 0.00 %  |

| PROT | KEP | OHI<br>indeks | X     | Y     | X * Y | X     | Y    |
|------|-----|---------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 0001 | 7   | 1.00          | -2.28 | -0.41 | 0.94  | 5.21  | 0.17 |
| 0002 | 12  | 1.30          | 2.72  | -0.11 | -0.30 | 7.38  | 0.01 |
| 0003 | 14  | 1.50          | 4.72  | 0.09  | 0.42  | 22.25 | 0.01 |
| 0004 | 8   | 1.30          | -1.28 | -0.11 | 0.14  | 1.65  | 0.01 |
| 0005 | 18  | 1.71          | 8.72  | 0.30  | 2.61  | 75.98 | 0.09 |
| 0006 | 7   | 1.20          | -2.28 | -0.21 | 0.48  | 5.21  | 0.04 |
| 0007 | 17  | 2.35          | 7.72  | 0.94  | 7.25  | 59.55 | 0.88 |
| 0008 | 12  | 1.00          | 2.72  | -0.41 | -1.12 | 7.38  | 0.17 |
| 0009 | 11  | 1.12          | 1.72  | -0.29 | -0.50 | 2.95  | 0.08 |
| 0010 | 9   | 0.50          | -0.28 | -0.91 | 0.26  | 0.08  | 0.83 |
| 0011 | 7   | 1.37          | -2.28 | -0.04 | 0.09  | 5.21  | 0.00 |
| 0012 | 8   | 1.12          | -1.28 | -0.29 | 0.37  | 1.65  | 0.08 |
| 0013 | 13  | 1.30          | 3.72  | -0.11 | -0.41 | 13.81 | 0.01 |
| 0014 | 8   | 2.00          | -1.28 | 0.59  | -0.76 | 1.65  | 0.35 |
| 0015 | 16  | 1.50          | 6.72  | 0.09  | 0.60  | 45.11 | 0.01 |
| 0016 | 18  | 1.60          | 8.72  | 0.19  | 1.65  | 75.98 | 0.04 |
| 0017 | 8   | 1.00          | -1.28 | -0.41 | 0.53  | 1.65  | 0.17 |
| 0018 | 5   | 1.50          | -4.28 | 0.09  | -0.38 | 18.35 | 0.01 |
| 0019 | 8   | 1.50          | -1.28 | 0.09  | -0.11 | 1.65  | 0.01 |
| 0020 | 10  | 1.50          | 0.72  | 0.09  | 0.06  | 0.51  | 0.01 |
| 0021 | 12  | 1.75          | 2.72  | 0.34  | 0.92  | 7.38  | 0.12 |
| 0022 | 9   | 1.00          | -0.28 | -0.41 | 0.12  | 0.08  | 0.17 |
| 0023 | 6   | 1.50          | -3.28 | 0.09  | -0.29 | 10.78 | 0.01 |
| 0024 | 8   | 1.75          | -1.28 | 0.34  | -0.44 | 1.65  | 0.12 |
| 0025 | 6   | 1.53          | -3.28 | 0.12  | -0.39 | 10.78 | 0.01 |
| 0026 | 4   | 1.51          | -5.28 | 0.10  | -0.53 | 27.91 | 0.01 |
| 0027 | 9   | 0.25          | -0.28 | -1.16 | 0.33  | 0.08  | 1.35 |
| 0028 | 2   | 0.85          | -7.28 | -0.56 | 4.08  | 53.05 | 0.31 |
| 0029 | 7   | 1.00          | -2.28 | -0.41 | 0.94  | 5.21  | 0.17 |
| 0030 | 6   | 1.33          | -3.28 | -0.08 | 0.26  | 10.78 | 0.01 |
| 0031 | 7   | 1.23          | -2.28 | -0.18 | 0.41  | 5.21  | 0.03 |
| 0032 | 7   | 1.50          | -2.28 | 0.09  | -0.20 | 5.21  | 0.01 |
| 0033 | 5   | 1.00          | -4.28 | -0.41 | 1.76  | 18.35 | 0.17 |
| 0034 | 8   | 1.57          | -1.28 | 0.16  | -0.20 | 1.65  | 0.03 |
| 0035 | 7   | 1.75          | -2.28 | 0.34  | -0.78 | 5.21  | 0.12 |
| 0036 | 11  | 1.41          | 1.72  | 0.00  | 0.00  | 2.95  | 0.00 |
| 0037 | 13  | 1.25          | 3.72  | -0.16 | -0.60 | 13.81 | 0.03 |
| 0038 | 8   | 1.75          | -1.28 | 0.34  | -0.44 | 1.65  | 0.12 |
| 0039 | 7   | 1.85          | -2.28 | 0.44  | -1.00 | 5.21  | 0.19 |
| 0040 | 10  | 1.00          | 0.72  | -0.41 | -0.29 | 0.51  | 0.17 |
| 0041 | 8   | 1.00          | -1.28 | -0.41 | 0.53  | 1.65  | 0.04 |
| 0042 | 7   | 1.62          | -2.28 | 0.21  | -0.48 | 5.21  | 0.03 |
| 0043 | 16  | 1.58          | 6.72  | 0.17  | 1.14  | 45.11 | 0.03 |
| 0044 | 13  | 1.75          | 3.72  | 0.34  | 1.26  | 13.81 | 0.12 |
| 0045 | 8   | 1.10          | -1.28 | -0.31 | 0.40  | 1.65  | 0.10 |

| PROT | KEP | OHI indeks | X     | Y     | X * Y | X     | Y    |
|------|-----|------------|-------|-------|-------|-------|------|
| 0046 | 8   | 1.50       | -1.28 | 0.09  | -0.11 | 1.65  | 0.01 |
| 0047 | 11  | 1.00       | 1.72  | -0.41 | -0.70 | 2.95  | 0.17 |
| 0048 | 8   | 1.61       | -1.28 | 0.20  | -0.26 | 1.65  | 0.04 |
| 0049 | 12  | 2.00       | 2.72  | 0.59  | 1.60  | 7.38  | 0.35 |
| 0050 | 11  | 1.50       | 1.72  | 0.09  | 0.15  | 2.95  | 0.01 |
| 0051 | 10  | 2.15       | 0.72  | 0.74  | 0.53  | 0.51  | 0.55 |
| 0052 | 10  | 1.32       | 0.72  | -0.09 | -0.06 | 0.51  | 0.01 |
| 0053 | 6   | 1.75       | -3.28 | 0.34  | -1.11 | 10.78 | 0.12 |
| 0054 | 16  | 1.50       | 6.72  | 0.09  | 0.60  | 45.11 | 0.01 |
| 0055 | 7   | 1.75       | -2.28 | 0.34  | -0.78 | 5.21  | 0.12 |
| 0056 | 8   | 1.75       | -1.28 | 0.34  | -0.44 | 1.65  | 0.12 |
| 0057 | 7   | 1.50       | -2.28 | 0.09  | -0.20 | 5.21  | 0.01 |
| 0058 | 9   | 1.30       | -0.28 | -0.11 | 0.03  | 0.08  | 0.01 |
| 0059 | 6   | 1.30       | -3.28 | -0.11 | 0.36  | 10.78 | 0.01 |
| 0060 | 8   | 1.50       | -1.28 | 0.09  | -0.11 | 1.65  | 0.01 |

| N  | Mx   | My   | dX   | dY   | dX * dY | dX   | dY   |
|----|------|------|------|------|---------|------|------|
| 60 | 9.28 | 1.41 | 2.73 | 0.28 | 0.78    | 7.43 | 0.08 |

K      0.2361

I aritmeticka sredina na skorovi:

$$Mx = X / N ; \quad My = Y / N$$

N - broj na

skorovi

X - KEP ; Y - OHI indeks izrazen numericki

II otstapuvanja od Mx i My:

$$x = X - Mx ; \quad y = Y - My ; \quad dX = x / N ; \quad dY = y / N$$

x, y - otstapuvanja na sekoj skor od negovata aritmeticka sredina

- znak za absolutna vrednost

III koeficient na korelacija:

$$K = ( x * y ) / [ x * y ]$$

VZAEMNA USLOVENOST NA VIDOT NA - OP SO  
OHI indeksot KAJ ISPITANICITE

T6A.11

| OP       | OHI indeks |    |    |   | VKUPNO |
|----------|------------|----|----|---|--------|
|          | 0          | 1  | 2  | 3 |        |
| fiksen   | 2          | 19 | 9  | 0 | 30     |
| mobilen  | 0          | 18 | 12 | 0 | 30     |
| $\Sigma$ | 2          | 37 | 21 | 0 | 60     |

| f  | f'   | f-f' | $(f-f')^2$ | $(f-f')^2/f'$ |
|----|------|------|------------|---------------|
| 2  | 2.0  | 1.0  | 1.00       | 1.00          |
| 19 | 19.0 | 0.5  | 0.25       | 0.01          |
| 9  | 9.0  | -1.5 | 2.25       | 0.21          |
| 0  | 0.0  | 0.0  | 0.00       | 0.00          |
| 0  | 0.0  | -1.0 | 1.00       | 1.00          |
| 18 | 18.0 | -0.5 | 0.25       | 0.01          |
| 12 | 12.0 | 1.5  | 2.25       | 0.21          |
| 0  | 0.0  | 0.0  | 0.00       | 0.00          |

$$\chi^2 = [(f-f')^2/f']$$

$\chi^2$  - HI kvadrat

$$c = \sqrt{\frac{\chi^2}{(\chi^2 + N)}}$$

$$N = \sum$$

c - koeficient na kontingencija  
(stopen na korelacija)

f - postoecka frekvencija

f' - ocekuvana frekvencija

r = 3 (stopen na sloboda) p = 0.05 p = 0.01 (procenti na rizik)

$$\chi^2 \quad [2.456] \quad \chi^2(0.05) \quad [7.815] \quad \chi^2(0.01) \quad [11.345] \quad c \quad [0.198]$$

VZAEMNA USLOVENOST NA VIDOT NA - ORALNATA HIGIENA SO  
SOSTOJBATA NA ZABITE KAJ ISPITANICITE

TABL. 12

| ORALNA<br>HIGIENA | KEP |     |      |       |       | VKUPNO |
|-------------------|-----|-----|------|-------|-------|--------|
|                   | 0-3 | 4-7 | 8-11 | 12-15 | 16-20 |        |
| sekojnevno        | 1   | 13  | 18   | 2     | 5     | 39     |
| ponekogaš         | 0   | 7   | 7    | 6     | 1     | 21     |
| nikogaš           | 0   | 0   | 0    | 0     | 0     | 0      |
| $\Sigma$          | 1   | 20  | 25   | 8     | 6     | 60     |

| f  | f'   | f-f' | $(f-f')^2$ | $(f-f')^2/f'$ |
|----|------|------|------------|---------------|
| 1  | 0.7  | 0.4  | 0.12       | 0.19          |
| 13 | 13.0 | 0.0  | 0.00       | 0.00          |
| 18 | 16.3 | 1.8  | 3.06       | 0.19          |
| 2  | 5.2  | -3.2 | 10.24      | 1.97          |
| 5  | 3.9  | 1.1  | 1.21       | 0.31          |
| 0  | 0.4  | -0.3 | 0.12       | 0.35          |
| 7  | 7.0  | 0.0  | 0.00       | 0.00          |
| 7  | 8.8  | -1.7 | 3.06       | 0.35          |
| 6  | 2.8  | 3.2  | 10.24      | 3.66          |
| 1  | 2.1  | -1.1 | 1.21       | 0.58          |

$$\chi^2 = [(f-f')^2/f']$$

$\chi^2$  - HI kvadrat

$$c = \sqrt{[\chi^2 / (\chi^2 + N)]}$$

$$N = \Sigma$$

c - koeficient na  
kontingencija  
(stepen na korelacija)

f - postoecka  
frekvencija  
f' - ocekuvana  
frekvencija



r = 8 (stepen na sloboda) p = 0.05 p = 0.01 (proceni na rizik)


$$\chi^2 = 7.590 \quad \chi^2 (0.05) = 15.507 \quad \chi^2 (0.01) = 20.090 \quad c = 0.335$$

Состојба на меките ткива кај испитаниците со одржувачи на простор



### ОХИ индекс кај испитаниците со одржувачи на простор







Резултати од спроведената анкета кај испитаници со мобилен и фиксен одржуваач на простор

ТБЛ.13

| ре.<br>бр. | прашање  | одговор        | мобилен  | фиксен   |
|------------|--|----------------|----------|----------|
| 1          | Дали го носи редовно О.П.?                         | редовно        | 81,67 %  | 100,00 % |
|            |  | не редовно     | 18,33 %  | 0,00 %   |
| 2          | Дали јаде со ОП?                                   | јаде           | 0,00 %   | 100,00 % |
|            |  | не јаде        | 100,00 % | 0,00 %   |
| 3          | Дали О.П. му пречи при јадењето?                   | не им пречи    | 100,00 % | 86,67 %  |
|            |  | им пречи       | 0,00 %   | 13,33 %  |
| 4          | Дали О.П. му пречи при говорот?                    | не им пречи    | 93,33 %  | 100,00 % |
|            |  | им пречи       | 6,67 %   | 0,00 %   |
| 5          | Дали од О.П. чувствуваат промени во вкусот?        | не чувствуваат | 100,00 % | 93,33 %  |
|            |  | чувствуваат    | 0,00 %   | 6,67 %   |
| 6          | Дали се жалат на болка или печене од О.П.?         | не се жалат    | 96,67 %  | 100,00 % |
|            |  | се жалат       | 3,33 %   | 0,00 %   |
| 7          | Дали покажуваат отпор кон О.П.?                    | не покажуваат  | 60,00 %  | 93,33 %  |
|            |  | показуваат     | 40,00 %  | 6,67 %   |
| 8          | Дали имаат пречки при одржувањето на орал.хигиена? | немаат         | 100,00 % | 100,00 % |
|            |  | имаат          | 0,00 %   | 0,00 %   |
| 9          | Дали при носење О.П. им испага?                    | не испага      | 96,67 %  | 96,67 %  |
|            |  | испага         | 3,33 %   | 3,33 %   |
| 10         | Дали при носење О.П. се деформира?                 | не се деформ.  | 90,00 %  | 96,67 %  |
|            |  | се деформира   | 10,00 %  | 3,33 %   |

Резултати од спроведената анкета кај испитаници со  
мобилен и фиксен одржуваач на простор



## 6. ДИСКУСИЈА

Важноста на млечните заби е многукратна. Тие ја обавуваат функцијата на мастикација, учествуваат во фонетиката и естетиката. Покрај споменатите функции, млечните заби имаат многу важна улога во растот на кранио - фацијалната регија. Секој млечен заб поседува одредена потенцијална вредност при развојот на вилицата, со тоа што со своето дејство на проприорецепторите во пародонциумот се вклучува во сложениот ланец на процеси врзани за растот на мастикарната регија. Траењето и износот на таа потенцијална енергија се во зависност од видот на забот, односно групата заби. Забот од било која дентиција не смее да се екстракира, ниту на било кој начин смее да му биде нарушена целината, се додека не се исцрпи неговата комплетна развојна мок. Губитокот на забот пред тоа се смета за предвремен. Колку трае еволутивната вредност на забот не се знае точно. Мисленјата за тоа се поделени.

Според Rakosi (1968) еволутивната вредност на инцизивите престанува после четвртата, а според Schimmler (1960) и Kraus (1961) после петтата, истата за латералниот сегмент трае скоро до ерупцијата на наследникот.

Rehak (1954) смета дека екстракцијата на забот половина година пред неговата физиолошка смена нема да остави последици; Eismann (1963) и E. и S. Hensel (1966) таа граница ја поместуваат на една, а Adler (1955), Beerendonk (1959), Bruszt (1963), Eschler (1953), Münch (1956) и Schwartz (1958) дури и на две години.

Нечева и Мирчева (1979) установиле дека најраната

екстракција кај нашата популација е извршена во 3-тата година. Бројот на екстракции лесно расте до 4-тата година, а после тоа следи изразита прогресија чија кулминација е во 8-та година. Од вкупниот број на екстражирани заби најголем дел отпаѓа на втори млечни мидари 35,8 % и први млечни молари 32,8 %. Споредувајќи ги овие резултати со табелите на Logan - Kronfeld во кои е дадена хронологијата на ерупцијата на забите е забележано дека единствено канините се екстражираат во време кое одговара на физиолошката смена. Централните и латералните инцизиви и првите млечни молари се екстражираат повеќе од една година порано од физиолошката смена, а вторите млечни молари две или три години порано. Иако, процентот на екстражирани млечни молари е висок, сепак не може да се каже дека кај сите е извршена предвремена екстракција.

Споредувајќи ја ерупцијата на трајните заби спрема табелата на Logan - Kronfeld и Бајрактарова се забележува дека кај нашата популација почетокот на ерупцијата на забите е нешто порано и тоа една година и во горна и во долната вилица. Најголемо отстапување се забележува кај П1 во горна и П1 и П2 во долната вилица.

Што се однесува до крајниот рок на ерупција на забите, има малку отстапувања и тоа во долната вилица. Отстапувањето е за една година повеќе од вредностите дадени во табелата на Logan - Kronfeld и тоа кај И1, К и П1.

Ставот на Клиниката за детска и превентивна стоматолошка гија за предвремената екстракција на млечни заби е следниот: секоја екстракција повеќе од една година пред физиолошката смена се смета за предвремена.

За преран губиток на заби постојат повеќе причини

(Pfänder 1930 и Antolič 1966). Pfänder (1930) установил дека до предвремен губиток на млечни заби од 795 прегледани деца, кај 63,2 % дошло заради кариес, 11,8 % заради патолошка ресорпција, а кај 3,6 % не можела да се одреди причината.

Во нашата испитувана група, во 100 % од случаите пред-времениот губиток на млечните заби настанал како последица на кариесот и неговите компликации. Од извршената педодонтска анализа може да се види дека вкупната вредност на КЕП = 555, Кип = 9,25, а Кил = 100 %. Сето ова говори за лоша состојба на забалото кај испитуваната група. Етиологијата на ваквата состојба е мултикаузална. Како еден етиолошки момент го нагласуваме стравот од стоматолог кој е присутен во 35 % од случаите. Овој податок не смее да се занемари. Herbert (1980) утврдил негативна корелација меѓу вредностите за анксиозност и вредностите на степенот на соработка кај децата од 5-11 годишна возраст.

Kleiman (1982) констатира дека стравот од стоматолог е посилен од грижата за денталното здравје.

Мирчева (1989) укажува на фактот дека "стоматолошкиот страв" има епидемиолошко значење. Стравот е еден од негативните чинители на состојбата на забите. Авторот ја нагласува повеќестраната и сложена улога на стоматологот и сугерира во наставната програма покрај стручната едукација, да се воведат и часови од доменот на дентопсихологијата.

Проблемот на одржување на оралната хигиена не смее да се занемари. Од 60 испитаници, 98,33 % имаат сопствена четкичка за заби, а 1,67 % немаат. Од вкупниот број испитаници, 65,0 % секојдневно ја одржуваат оралната хигиена, а 35,0 % понекогаш. Негувана уста имаат само 30,0 %, средно

негувана 61,67 % , а запуштена 8,33 %.

Goodwin, Williams, Wilmot, Mose (1982) инсистират на солидно забоздравствено воспитување и правилни инструкции за одржувањето на оралната хигиена, што е и наше мислење.

Екстракцијата на млечните заби повеќе од една година пред нивната физиолошка смена ја сметаме за предвремена. Поради веќе споменатите последици од предвремениот губиток, индицирана е егзактна анализа за установување на потребата од постава на интерцептивно помагало, кое што пак од своја страна ќе има за цел одржување на просторот до ерупција на трајниот заб заменик.

Прашањето за одржувачите на простор завземало централно место во стоматолошката профилактика. Многу автори се занимавале со проблемот на очувување на местото на екстрагираниот млечен заб, неопходноста од постава на одржувач на простор, видот на истиот и тн.

Општо е прифатен терминот "одржувач на простор" макар што Gainsforth (1955) цит. по Brauer (1959) пишува за "контрола на простор".

Постојат различни гледишта за поставата на одржувачи на простор при прерана едентиција на млечен заб.

Galloway (цит. по Owen 1971) смета дека одржувачот на простор е непотребен само кога пациентот е мртов.

Други автори - Lundström, Linder - Aronson, Soipol (цит. по Owen, 1971) сметаат дека не е неопходно поставување на одржувач на простор при предвремена екстракција на млечни заби, тие дури сметаат дека изработка и поставувањето на одржувачот на простор е губење време и дека само во 19 % од случаите постава на одржувач на простор при предвремена

екстракција е вредна. Според нив, за 50 % од останатите случаи, одржувачите на простор се без некое значење за растот, развитокот и оформувањето на забалото.

Olson (1953) смета, дека грешката е многу помала ако се постави О.П. во случаите кога тоа не е потребно, отколку пак да се пропушти неговото поставување кога тоа е неопходно. Се разбира дека, сé додека е спорно дали е неопходно и правилно да се постави одржувачот на простор при предвремена екстракција на млечните заби, сите автори го прифаќаат мислењето на Lustermann (1958), дека после поставувањето на одржувач на простор не смее да се остави пациентот без понатамошна грижа.

Сметаме дека е правилно да се задржиме на ставот на Reichenbach - Bruckl (1967), кои потенцираат дека индикациите за поставување на одржувач на простор треба да се определат индивидуално во зависност од видот на изгубениот заб и од големината на просторот настанат после екстракцијата и од возраста на пациентот, од развитокот на забалото и од РТГ наодот.

Saltzmann (1966) го користи РТГ наодот како основа за определување на индикацијата за поставување на одржувачот на простор. Како контраиндикација за постава на одржувачот на простор истиот автор посочува на постоење на доволен простор во устата, секако компарирано со димензиите на забите заменици во коската, чија што сума може да се добие со премерување на РТГ снимка.

Ако се постави индикација за одржувачот на простор и истиот се постави во устата на пациентот, се обезбедува одржување на просторот за забите заменици до периодот на

нивната ерупција.

Но, што станува со малиот пациент? Дали тој покажува субјективен отпор кон одржуваачот на простор, како тој делува на исхраната, на одржувањето на оралната хигиена и тн.?

За да дојдеме до одговор на овие, а и на некои други прашања, спроведовме анкета кај нашите испитаници и добивме интересни податоци.

Кај 30 испитаници со мобилен одржуваач на простор беше релевантна редовноста на носењето на мобилниот апарат, заради тоа што тенденцијата на очувување на просторот и реакцијата на самиот пациент во однос на прифаќањето или неприфаќањето на апаратот зависеше од истата.

Имено, 81,67 % од испитаниците имале одржуваачот на простор го носат редовно, а 18,33 % го носат

100 % испитаници изјавиле дека немаат пречки при одржуваачот на простор при јадењето и не чувствуваат промена на вкусот. Ова е и очекувано заради фактот што пациентите го носел апаратот при актот на мастикација.

На прашањето дали одржуваачот на простор им пречи при говорот, 93,33 % изјавиле дека им пречи, а 6,67 % дека не им пречи. Претпоставка е дека пречките при говорот настанале како резултат на недоволната ретенција и стабилност на мобилниот одржуваач на простор со оглед на тоа дека се избегнуваат присуство на ретенционите елементи, како што препорачуваат и авторите кои што се занимавале со оваа проблематика.

На прашањето дали одржуваачот на простор предизвикува болка или пчење 96,67 % одговориле негативно, а само 3,33 % изјавиле дека чувствуваат болка и пчење. Истиот одговор го добивме и на прашањето дали одржуваачот на простор им испага од

устата (96,67 % не испага, а 3,33 % испага). Овој мал процент на апарати кои што предизвикуваат пчевење или болка се должи најверојатно на субјективност од страна на испитаниците, а процентот од 3,33 % на одржувачи на простор кои што испагаат од устата се должи на нивната недоволна ретенција во устата.

Загрижувачки е големиот процент на испитаници кои што покажуваат отпор кон носењето на мобилниот одржувач на простор (40 %). Отпор не покажуваат 60 %. Најверојатно, причината лежи во големината на овие апарати (парцијална акрилатна протеза со еден заб), недоволната стабилност на истите, а веројатно и можеби недоволната зрелост на нашите мали пациенти (4-6 годишна возраст), за прифакање на таков вид интерцептивни помагала.

При контролните прегледи посебно е обратено внимание на тоа дали одржувацот на простор при носење се деформира (90 % не се деформира и 10 % се деформира). Деформацијата кај овие 10 % од испитаниците настанала со искривување на ретенционите кукички, кои за жал не можеа да бидат во потполност избегнати.

На контролните прегледи кои што беа изведувани два пати во интервали од три месеци, особено внимание е посветено на реакцијата на меките ткива. Имено, за децидно нотирање на состојбата на меките ткива понудивме три варијанти на мекоткивни алтерации и секако четврта варијанта на непостоење на алтерации.

- 1 - декубитус
- 2 - алергија
- 3 - хиперемија
- 4 - без промени

На првиот контролен преглед извршен три месеци од поставата на одржувачот на простор добиена е следната состојба:

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| 1 - декубитус   | 1  | 3,33 %  |
| 2 - алергија    | 0  | 0,00 %  |
| 3 - хиперемија  | 2  | 6,67 %  |
| 4 - без промени | 27 | 90,00 % |

Постоењето на овие некоткивни алтерации, кои што се додуше во мал процент се резултат на како затегнати ретенциони кукички кои ја надразнувале гингивата и довеле до хиперемија и делови од акрилатното тело на мобилниот одржувач на простор кои што предизвикале појава на декубитус. По отстранувањето на овие пречки, следниот контролен преглед ги покажа следните резултати:

|                 |    |          |
|-----------------|----|----------|
| 1 - декубитус   | 0  | 0,00 %   |
| 2 - алергија    | 0  | 0,00 %   |
| 3 - хиперемија  | 0  | 0,00 %   |
| 4 - без промени | 30 | 100,00 % |

Паралелно со испитувањето на некоткивните алтерации испитуван е и индексот на оралната хигиена ОХИ - С. Овој индекс е нотиран пред поставувањето на одржувач на простор и компаративно е следен на наредните два контролни прегледи.

| <u>ПРВО МЕРЕЊЕ</u> | <u>ПРЕД ПОСТАВА НА О.П.</u> |
|--------------------|-----------------------------|
| за вредност (0)    | 0                    0,00 % |
| за вредност (1)    | 18                  60,00 % |

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| за вредност (2) | 12 | 40,00 % |
| за вредност (3) | 0  | 0,00 %  |

ВТОРО МЕРЕЊЕ

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| за вредност (0) | 0  | 0,00 %  |
| за вредност (1) | 15 | 50,00 % |
| за вредност (2) | 14 | 46,67 % |
| за вредност (3) | 1  | 3,33 %  |

ТРЕТО МЕРЕЊЕ

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| за вредност (0) | 0  | 0,00 %  |
| за вредност (1) | 13 | 43,33 % |
| за вредност (2) | 15 | 50,00 % |
| за вредност (3) | 2  | 6,67 %  |

Вредностите за ОХИ - С индексот пред поставата и во текот на носењето на одржуваачот на простор битно не се разликуваат. Вака високите вредности за индексот на орална хигиена се должат и на веќе докажаната лоша орална хигиена (ситу еден испитаник нема индекс 0), а истовремено и во времето кога е извршено мерењето (после кој резултат).

Со цел да се установи причината за таја неизменност на вредности на индексот на оралната хигиена, направена е статистичка анализа на корелација меѓу КЕП на испитаниците и просечниот индекс на оралната хигиена и при тоа добиени се вредности на умерена корелација  $K=0,2659$ . За попрецизно објаснување на оваа состојба, направена е и анализа ХИ квадрат тест, која што покажа резултат  $X^2=1,12$ .

$\chi^2$  квадрат = 1,12 при  $n=1$  и  $p < 0,05$

Статистички, асоцијација нема.

Мегутоа, Т - тестот за сигнификантност за испитување на овие две појави покажа дека сигнификантна е разликата кај  $n=1$  помеѓу лицата со КЕП кои повремено и секојдневно одржуваат орална хигиена  $p < 0,01$ .

Значи, секојдневното одржување на оралната хигиена не го детерминира КЕП статусот затоа што извештајот одржување на оралната хигиена зависи од тоа дали ли правилното користење на техниката на миење заби, а не од честотата на одржување на истата. (ТБЛ. 6,7)

Мошне се интересни и резултатите што се добиени од групата на испитаници кои што носеле фиксен тип на одржувач на простор (метални прстени поврзани со жичано тело).

Вредноста од 100 % за редовност на носењето одговара на состојбата, затоа што апаратите се фиксно врзани во устата на пациентот, односно се цементирани за забите носачи. Овој факт говори и во прилог на користењето на истите при актот на мастикација (100 % јадат со одржувач на простор).

Мегутоа, на прашањето дали одржувачот на простор им пречи при јадењето, 86,67 % одговориле дека не им пречи, а 13,33 % дека им пречи. Овој процент од 13,33 % за пречки при јадењето, сметаме дека се однесува на пречки при консумирање на потврда храна, што од своја страна може да доведе до деформација на жичаното тело на фиксниот одржувач на простор. Ова е поткрепено и со податокот дека кај 3,33 % од испитаниците дошло до деформација на фиксниот одржувач на простор (кај 96,67 % намало деформација).

Но, деформацијата и испагањето на одржувачот на

простор се должи и на апликацијата на прстен со несоодветна големина, а којшто истовремено е цементиран со недоволна количина на цемент, па при носењето дошло до расцементирање на прстенот о до деформација на фиксниот одржувач на простор.

100 % од испитаниците изјавиле дека фиксниот одржувач на простор не им пречи при говорот, а истиот податок е добиен и на прашањето дали чувствуваат билка или пччење при носењето на одржувачот на простор.

На прашањето дали апаратот им пречи при одржувањето на оралната хигиена 100 % од испитаниците одговориле негативно.

Во текот на нашето испитување, мошне беше важно да се види дали испитаниците покажуваат отпор кон фиксните одржувачи на простор. На тоа прашање, 93,33 % изјавиле дека субјективно го прифакаат апаратот и не покажуваат отпор, а 6,67 % не го прифакаат.

Како и во претходната група на испитаници, и во оваа, е нотирана состојбата на меките ткива и индексот на оралната хигиена ОХИ - С.

На првиот контролен преглед, направен три месеци од апликацијата на фиксниот одржувач на простор, добиени се следниве резултати:

#### ПРВА КОНТРОЛА

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| 1 - декубитус   | 0  | 0,00 %  |
| 2 - алергија    | 0  | 0,00 %  |
| 3 - хиперемија  | 4  | 13,33 % |
| 4 - без промени | 26 | 86,67 % |

ВТОРА КОНТРОЛА

|                 |    |         |
|-----------------|----|---------|
| 1 - декубитус   | 0  | 0,00 %  |
| 2 - алергија    | 0  | 0,00 %  |
| 3 - хиперемија  | 1  | 3,33 %  |
| 4 - без промени | 29 | 96,67 % |

Хиперемијата која се јавила во 13,33 % од случаите е резултат на слабата орална хигиена на испитаниците, при што настанало лепење на меки наслаги на прстенот, што од своја страна ја иритирало гингивата.

Индексот на оралната хигиена ги покажа следните резултати:

| <u>ПРВО МЕРЕЊЕ</u> | <u>ПРЕД ПОСТАВА НА О.П.</u> |
|--------------------|-----------------------------|
| за вредност (0)    | 2 6,67 %                    |
| за вредност (1)    | 19 63,33 %                  |
| за вредност (2)    | 9 30,00 %                   |
| за вредност (3)    | 0 0,00 %                    |

| <u>ВТОРО МЕРЕЊЕ</u> | <u>ПРВ КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД</u> |
|---------------------|------------------------------|
| за вредност (0)     | 1 3,33 %                     |
| за вредност (1)     | 15 50,00 %                   |
| за вредност (2)     | 14 46,67 %                   |
| за вредност (3)     | 0 0,00 %                     |

| <u>ТРЕТО МЕРЕЊЕ</u> | <u>ВТОР КОНТРОЛЕН ПРЕГЛЕД</u> |         |
|---------------------|-------------------------------|---------|
| за вредност (0)     | 0                             | 0,00 %  |
| за вредност (1)     | 14                            | 46,67 % |
| за вредност (2)     | 16                            | 53,33 % |
| за вредност (3)     | 0                             | 0,00 %  |

Вака високите вредности за ОХИ - С индексот, ги корелираме со КЕП - от на испитаниците.  $K = 0,2689$ , што говори за позитивна корелација меѓу овие две појави. Високите вредности за ОХИ - С во оваа група на испитаници се објаснуваат покрај заради недоволното одржување на ора�ната земја, непознавање на правилната техника на миене на забите и т.н. следното: Arneberg и Grogstad (1982) утврдиле дека мобилен ОХИ - С и ретенционите зони што се ствараат при носењето на фиксен оржувач на простор, се погодни за промена на кариогениот статус со покариогена флора, особено кога се работи за повеќе заби. (тбл. 8,9)

Што се однесува, пак до врската меѓу мобилните одржувачи на простор и ОХИ - С индексот, нашите резултати се совпадаат со наодите на Goultchin и Zilberman (1982) кои покажуваат дека нивото на плак индексот е слично кај испитаниците со и без мобилен одржувач на простор.

Основната цел на трудот, како што нагласивме, беше да се компарираат наодите од спроведената анкета од 10 прашања за двата одржувачи на простор. (тбл. 13; граф. 6,7)

Имено, одржувачите на простор редовно го носат само испитаниците кој тој е фиксиран, а мобилниот одржувач на простор само 81,87 %, што секако не е доволно. Што се однесува до тоа дали јаде со него, 100 % од испитаниците одговориле

потврдно, во зависност од видот на одржувачот на простор. Разбиралив е одговорот на сите испитаници што носат мобилен одржувач на простор дека не им пречи при јадењето, затоа што не го носат, но изненадува одговорот од 13,33 % од групата на фиксниот одржувач на простор дека тој им пречи, кога се знае дека тој е добро упасуван и фиксиран. Фиксниот одржувач на простор при говорот не им пречи на 100 % испитаници, но во групата на испитаници со мобилен одржувач на простор 6,67 % изјавиле дека одржувачот на простор им пречи. Промена на вкусот забележале 6,67 % од испитаниците кои носат фиксен одржувач на простор, а на печене и болка се жалат само 3,33 % од испитаниците со мобилен одржувач на простор. Недоволната мотивираност, а и возраста на пациентите веројатно се причина да 40,0 % од групата со мобилен одржувач на простор да покажуваат отпор, но и 6,67 % од оние со фиксен. Сите испитаници се слагаат дека одржувачот на простор не им пречи при одржувањето на оралната хигиена, оние со мобилен затоа што не го носат при одржувањето на оралната хигиена, а фиксниот затоа што добро е фиксиран за устата.

За тимот кој го изработи одржувачот на простор важно е сознанието како е тој адаптиран во устата. Со фактот дека 96,67 % од испитаниците одговориле дека тој ја врши својата функција и не испага од устата, можеме да бидеме задоволни. Најголемиот број од изработените одржувачи на простор не се деформирале при носењето ( 90,0 % мобилни и 96,67 % фиксни ) што зборува дека треба да се направат усилби за подобрување на квалитетот и на изработката.

Од двата вида одржувачи на простор, на првиот контролен преглед се појавила хиперемија кај 13,33 % од

испитаниците кои што носеле фиксен одржувач на простор и кај 6,67 % што носеле мобилен одржувач на простор. Нема појава на алергија, но мобилниот одржувач на простор кај 3,33 % дал декубитус. На вториот контролен преглед останала само хиперемијата, застапена со 3,33 % кај фиксниот одржувач на простор. (ГРАФ.1,2)

Дека хигиената не е јака страна на нашата популација, зборува и наодот од ОХИ индексот, коро еднакво се нечисти забите кај децата од двете групи. При второто и третото мерење ОХИ индексот е незначително повисок кај групата со фиксен одржувач на простор. (ГРАФ.3,4,5)

Согледувајќи ги сите аспекти и промените во устата кои ги дале двета вида одржувачи на простор, сметаме дека не постојат големи разлики, но фиксниот одржувач на простор се покажа како поприфатлив за малите пациенти, па заради тоа го препорачуваме.

## 7. ЗАКЛУЧОЦИ

Следејќи ја определбата да се одговори на поставената цел ги добивме следните согледувања:

1. Двата вида одржувачи на простор лесно се изработуваат.

2. Двата вида лесно се аплицираат, со тоа што фиксниот одржувач на простор треба мању повеќе време.

3. Периодот од дијагноза до апликација е скоро еднаков за двата вида одржувачи на простор.

4. За пациентот поприфатлив е фиксниот одржувач на простор ( кај фиксниот одржувач на простор 75,0 % покажуваат отпор, а кај мобилниот 60,0 % ).

5. Двата одржувачи на простор се изработуваат од материјал достапен во секое време.

6. Констатирано е дека двата вида одржувачи на простор одговориле на својата задача, што значи, тимската работа ( на лекарот и техничарот ) била високо професионална.

7. Алтерациите на меките ткива кои ги даде двата вида одржувачи на простор се должат на недоволната хигиена која во вакви случаи треба да биде максимална.

8. Наодот на високи вредности на ОХИ индексот кај двете групи на испитаници зборува за недоволно здравствено воспитување.

9. По спроведените анализи, сметаме дека треба да се даде предност на фиксните одржувачи на простор.

## 8. ПРИЛОЖИ

Универзитет "Кирил и Методиј" Скопје  
 Универзитетски центар за медицински науки  
 Стоматолошки факултет  
 Клиника за детска и превентивна  
 стоматологија

Амб. бр. \_\_\_\_\_

Број на прот. \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

## АНКЕТЕН ЛИСТ

При пополнувањето на анкетниот лист, на прашањата со повеќе одговори се заокружува соодветен број, а на останатите прашања се одговара описно или нумерички

- . Име и презиме \_\_\_\_\_
- . Место и дата на раѓање \_\_\_\_\_
- . Општина \_\_\_\_\_ СР \_\_\_\_\_
- . Адреса \_\_\_\_\_ тел. \_\_\_\_\_
- . Пол \_\_\_\_\_ машки 1 женски 2
- . Детето живее со: родителите 1 татко 2 мајка 3 старател 4
- . Степен на образование:
- |           |          |        |          |        |              |
|-----------|----------|--------|----------|--------|--------------|
| татко:    | високо 1 | вишо 2 | средно 3 | ниво 4 | неоформено 5 |
| мајка:    | високо 1 | вишо 2 | средно 3 | ниво 4 | неоформено 5 |
| старател: | високо 1 | вишо 2 | средно 3 | ниво 4 | неоформено 5 |
- . Физички изглед на детето: \_\_\_\_\_ добар 1 лош 2
- . Причина за доаѓањето \_\_\_\_\_

## АНАМНЕЗА - РОДИТЕЛИ:

- . Дали посетувате стоматолог?
- |        |           |             |           |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| татко: | редовно 1 | понекогаш 2 | никогаш 3 |
|--------|-----------|-------------|-----------|

- мајка: редовно 1 понекогаш 2 никогаш 3  
 2. Дали носите вештачки забен надоместок? (протеза мост)  
 татко: да 1 не 2 мајка: да 1 не 2  
 3. Кога за првпат ви се извадени сталните заби?  
 татко: \_\_\_\_\_ мајка: \_\_\_\_\_  
 4. Причина: татко: кариес 1 парадентоза 2 друго 3  
 мајка: кариес 1 парадентоза 2 друго 3

#### АНАМНЕЗА - МАЈКА

1. Бременост: нормална 1 патолошка 2  
 2. Дали сте боледувала за време на бременоста? да 1 не 2  
 3. Од што? \_\_\_\_\_ Во кој месец? \_\_\_\_\_  
 4. Дали сте примале антибиотици во првите три месеци од бременоста? да 1 не 2  
 5. Дали сте примале витамини и калциум за време на бременоста? да 1 не 2  
 6. Каков RH фактор имате? татко: RH (+) 1 RH (-) 2  
 мајка: RH (+) 1 RH (-) 2  
 7. Кое дете е по ред во семејството?  
 8. Дали сте примале флуорни таблети за време на бременоста? редовно 1 понекогаш 2 никогаш 3  
 9. Породување: нормално 1 патолошко 2 предвремено 3  
 10. Дали детето било доено? да 1 не 2  
 11. Колку време? \_\_\_\_\_  
 12. Дали детето примало флуорни таблети? да 1 не 2  
 13. Колку време? \_\_\_\_\_  
 14. Дали детето било хрането на џуџла? да 1 не 2  
 15. Колку време? \_\_\_\_\_

Дали детето употребувало эсладена цуцла-лажливка?

да 1 не 2

Детето боледувало од:

итис 1 возр. \_\_ морбили 2 возр. \_\_ варичела 3 возр. \_\_  
 терија 4 возр. \_\_ шарлах 5 возр. \_\_ ц.каш. 6 возр. \_\_  
 гроз. 7 возр. \_\_ пневм. 8 возр. \_\_ заушки 9 возр. \_\_

Првите млечни заби на детето му изникнаа на: \_\_\_\_\_

Првите трајни заби на детето му изникнаа на: \_\_\_\_\_

Дали детето има шекерна болест? да 1 не 2

Дали детето има проблеми со бубрезите? да 1 не 2

Дали детето има проблеми со срцето? да 1 не 2

Дали детето има астма? да 1 не 2

Дали детето страда од чести главоболки? да 1 не 2

Дали детето има крвно заболување? да 1 не 2

Какво \_\_\_\_\_

Детето е алергично на:

храна: да 1 не 2 локални анестетици: да 1 не 2

пеницилин: да 1 не 2

Детето примало антибиотици: често 1 понекогаш 2 никогаш 3

На која возраст детето примало најповеќе антибиотици?

(1-2г.) 1 (2-3г.) 2 (3-4г.) 3 (4-5г.) 4 (5-6г.) 5

Дали детето цица палец или прсти?

често 1 понекогаш 2 никогаш 3

Дали детето се плаши од стоматолог? да 1 не 2

Ако се плаши-зашто?

Брака има: \_\_\_\_\_ Сестри има: \_\_\_\_\_

аде се храни детето? (главен оброк) дома 1 градинка 2  
ој вид леб детето консумира најчесто?

ел 1 црн 2 мешан 3 специјален (пченкарен, 'ржен) 4  
али детето пие млеко? секојдни. 1 понекогаш 2 не пие 3  
ако детето најчесто го консумира млекото?

арено 1 неварено (тетрапак) 2 кисело, јогурт 3  
етето консумира месо:

екојд. 1 2-3 пати неделно 2 многу ретко 3

етето консумира риба:

екојдневно 1 2-3 пати неделно 2 многу ретко 3

етето консумира јајца:

екојдневно 1 2-3 пати неделно 2 многу ретко 3

етето консумира млечни производи:

екојдневно 1 2-3 пати неделно 2 многу ретко 3

етето консумира пресно овошје:

екојдневно 1 2-3 пати неделно 2 многу ретко 3

етето консумира зеленчук:

екојдневно 1 2-3 пати неделно 2 многу ретко 3

етето консумира шекер и слатки:

екојдневно 1 2-3 пати неделно 2 многу ретко 3

етето пие вода од: водовод 1 бунар 2 извор 3 цистер. 4

етето има четкица за заби: сопст. 1 заедн. 2 нема 3

етето устата и забите ги мие: секојд. 1 понек. 2 ник. 3

- . Усни: правилни 1 неправилни 2 розови 3 испук. 4 жвал. 5
- . Гингива: бледорозова 1 воспалена 2 улцерозна 3 х.тр. 4
- . Останала лигавица: нормална 1 воспалена 2 модрикава 3
- . Јазик: чист 1 обложен 2 апластичен 3 хипертрофичен 4
- . Плунка: тенка 1 густа 2 обилна 3 недоволна 4 pH(пас) 5
- . Меки наслаги: да 1 не 2 камен: да 1 не 2
- . Уста: негувана 1 среднонегувана 2 запуштена 3
- . Фетор: да 1 не 2
- . Облик на заби: правилен 1 направилен 2
- . Боја на заби:  
бела 1 сива 2 жолта 3 кредаста 4 шарена 5
- . Нарочен наод: \_\_\_\_\_

VII

VIII

IX

| СОХИ пред постава      | I КОНТРОЛА (ОНІ) | II КОНТРОЛА (ОНІ) |            |
|------------------------|------------------|-------------------|------------|
|                        |                  |                   |            |
|                        |                  |                   |            |
| ОНІ =                  | ОНІ =            | ОНІ =             |            |
| действо врз меки ткива |                  |                   |            |
|                        | декубитус        |                   | декубитус  |
|                        | алергија         |                   | алергија   |
|                        | хиперемија       |                   | хиперемија |
| забелешка:             |                  |                   |            |

RTG

Three separate rectangular boxes, each containing a large number (1, 2, or 3) in the top-left corner, intended for children to draw a picture in.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Образец ПВ2

Универзитет "Кирил и Методиј" Скопје

Универзитетски центар за медицински науки

Амб.бр.-----

Стоматолошки факултет

Број на прот.-----

Клиника за детска и превентивна  
стоматологија

Дата-----

## АНКЕТЕН ЛИСТ

при пополнувањето на анкетниот лист  
на прашањата со повеќе одговори се  
заокружува соодветниот број

Име и презиме-----

- |  |          |           |
|--|----------|-----------|
| 1. Вид на ОП                                   | фиксен 1 | мобилен 2 |
| 2. Ако носи мобилен, дали редовно го носи?     | да 1     | не 2      |
| 3. Дали јаде со ОП?                            | да 1     | не 2      |
| 4. Дали ОП му пречи при јадењето?              | да 1     | не 2      |
| 5. Дали ОП му пречи при говорот?               | да 1     | не 2      |
| 6. Дали од ОП чувствува промена на вкусот?     | да 1     | не 2      |
| 7. Дали од ОП се жали на:                      | болка 1  | печене 2  |
| 8. Дали покажува отпор спрема ОП?              | да 1     | не 2      |
| 9. Дали од ОП има пречки при оралната хигиена? | да 1     | не 2      |
| 10. Дали ОП му испага од устата?               | да 1     | не 2      |
| 11. Дали ОП при носењето се деформира?         | да 1     | не 2      |

-- образецот го пополнува педодонтот --

## 9. КРАТКА СОДРЖИНА

Во педодонцијата, основна задача на пејсажистот е подолго да ги зачува интактни млечните заби. Ако појавениот кариес да го санира за да не дојде до компликации на пулпата и до екстракција на забот.

Во детска возраст, посебно внимание обрнуваме на здравјето на забите од млечната дентиција со цел тие да останат во устата до времето на нивната физиолошка смена.

Поради фактот што во нашата популација кариес фреквенцата е прилично висока, а последователно на тоа и компликациите на забната пулпа, секојдневен чин во стоматолошката ординација е екстракција на млечните заби. За жал, во голем број на случаи екстракцијата е предвремена.

Од литературата е познато дека во случаи на предвремена екстракција се поставуваат одржувачи на простор за чување на расположивиот простор во устата до физиолошката смена.

Со цел да се утврди кој вид на одржувачи на простор ќе се покаже како поприфатлив ( мобилен или фиксен ) ја изработивме оваа компаративна студија.

Во испитувањето, примарен акцент беше даден на субјективното прифакање од страна на пациентите, а истовремено и на однесувањето на одржувачите на простор во устата во смисол на дејство врз меките ткива и оралната хигиена.

По извршените анализи установивме дека и двата вида на одржувачи на простор одговараат на својата задача, со мала предност на фиксните одржувачи на простор.

Заради тоа, препорачуваме, при предвремена екстракција на млечни заби, во возрасна популација од 4 - 6 години да се применуваат фиксни одржувачи на простор.

## SUMMARY

The basic task of the pedodontics is to keep the intact primary and permanent teeth, and the caries which has already appeared to repair in order to escape the complication of the pulp and extraction of the tooth.

During the childrens age special care should be put on the teeth of the primary dentition to remain healthy, so they remain in the mouth until the period of their physiological change.

An everyday act at the dentist is extraction of the primary teeth because of the fact that caries frequency, in our population is eather high and as a consequence the complications of the dental pulp. Unfortunatly, in a number of cases the extraction is premature.

It is known rom the literature that in cases with premature extraction, space maintainers should be put for keeping the available space in the mouth until the physiological change.

This comparative study is done for establishing which type of space maintainers will be more acceptable (mobile or fix).

During the examination the primary stress was made on the subjective acceptance by the patients, and at the same time on the behavior of the space maintainers in the mouth having in mind the consequences over the soft tissues and oral hygiene.

It is concluded after all these analysis that the both types of space maintainers correspond to their task with

small advantage on the fix ones.

Accordingly, the suggestion is the fix space maintainers to be used with the population on the age of 4 - 6 years when there is premature extraction of the primary teeth.

## 10. БИБЛИОГРАФИЈА

1. ANGLE, E. H. Die okklusionsanomalien der Zahne  
H. Meusser, Berlin, 1913
2. ARNEBERG, P., O. KROSGSTAD Salivary Mutans Counts during treatment with Fixed Orthodontic Appliances (meeting)  
J. DENT. RES.  
61 (4): 568 - 82 NO R
3. BARTENJEV, M. Značaj preventivne dečje stomatologije u medicini sa socijalističkog gledišta,  
SGS, 1959, 1 - 2, str. 56
4. BARTENJEV, M. Preventivno in otroško zabolzdravstvo  
1 i 2 del, Medicinski fakultet Ljubljana,  
1978 - 79
5. Бајрактарова, Б, Развиток, алвеоларна и клиничка ерупција на трајните заби кај децата од централното подрачје на СР Македонија, Скопје, 1988, докторска дисертација.
6. BIKAR, I. Osnovi ortopedije vilica  
Stomatološka sekcija, Srpsko društvo, Beograd, 1967

7. BINDER, R. E. An Improved Band and Loop  
Space Maintainer  
J. DENT. CHILDREN  
40 1973 5 369
8. BUNCIL, W. B. Space Maintenance Using the Lingual Arch  
DENT. CLIN. NORTH. AMER.  
July, 1966, 489 - 498
9. BUZZITA, V. A. J., S. E. HALLGREN, J. M. POWERS  
Bond strength of orthodontic  
direct - banding cement - bracket  
systems as studied invitro  
AM. J. ORTHOD.  
81 (2): 87 - 92 82 12 R
10. CROSS, N. G., R. F. TAYLOR, L.J. NUNEZ "Single - step"  
orthodontic bonding systems: Possible  
mutagenic potential  
AM. J. ORTHOD.  
84 (4): 344 - 350 83 15 R
11. DAVIES, G. N., RICHARD M. KING DENTISTRY FOR THE  
PRE - SCHOOL CHILD 147 - 163  
E. & S. LIVINGSTONE LTD.  
EDINBURGH AND LONDON 1961
12. DIXON, D. Interceptive Orthodontic (letter)  
BR. DENT. J. 153 (1): 8 82 2 R

13. DJINOVIC, N. Preventivna vloga mlečnih zob interkani-nega sektorja za očuvanje prostora stal-nemu podočniku  
Zabozdravstveni vestnik, 1979,  
XXXIV, 1 - 2, str. 51 - 57
14. FARČNIK, F., M. KORPAR, M.PREMIK Preventiva v čeljustni in zobni ortopediji  
Zabozdravstveni vestnik, 1984,  
XXXIX, 3, str. 65 - 72
15. FARČNIK, F. Pomembni i biološki dejavniki v inter-septivni ortodonciji  
Zabozdravstveni vestnik, 1978,  
XXXIII, 3 - 5, str. 95 - 103
16. FELIU, JL. Long - term benefits of orthodontic treatment on oral hygiene  
AM. J. ORTHOD.  
82 (6): 473 - 477 82 16 R
17. FINN, S. B. Clinical Pedodontics ( Third Edition )  
278 - 306  
W. B. Saunders Co. Philadelphia  
and London, 1967
18. ГЕШЕВА, Н., В. МУТАФЧИЕВ Профилактика на З'бночлјустните деформации  
Медицина и физкултура, Софија,  
1980, 107 - 120

19. GOODWIN, P. M., D. W. WILLIAMS, D. R. WILLMOT, J. P. MOOS  
Plaque levels after Dental Health  
Education in Orthodontic Patients  
with Fixed Appliances ( meeting )  
J. DENT. RES.  
62 (4): 431 83 NO R
20. GORDON, P. H., T. G. BENNETT Interceptive Orthodontic in  
General Dental Practise ( letter )  
BR. DENT. J.  
152 (9): 300 - 301 82 NO R
21. GOULTSCHIN, J., Y. ZILBERMAN Gingival response to  
removable orthodontic appliances  
AM. J. ORTHOD.  
81 (2): 147 - 149 82 13 R
22. GRABER, T. Orthodontics - Principles and Practice  
Philadelphia and London  
Saunders Co., 1963, 191 - 265
23. GRAINGER, R. Distribution of dental caries in children  
J. DENT. RES.  
33, 613 - 623, 1954
24. HITCHCOCK, H. P. Preventive Orthodontics in  
Clinical Pedodontics ( Third Edition )  
W. B. Saunders Co., Philadelphia  
and London, 1967, 278 - 306

25. HOTZ, R. P. Zahnmedizin bei Kindern und Jugendlichen  
1976, Georg Thieme Verlag  
Stuttgart
26. JOVIĆ, M., K. KRAVIĆ, M. TRIFUNOVIĆ Saradnja pacijenta s  
ortodontom kao uslov za uspešnu  
terapiju  
Stomatološki glasnik Srbije, 1983,  
XXX, 5, str. 319 - 326
27. KENNEDY, D. B., D. R. JONDEPH, S.K. OSTERBER, R M.LITTLE  
The effect of extraction and orthodontic  
treatment on dentoalveolar support  
AM. J. ORTHOD.
28. KESSKER, W. Kinder Zahnheilkunde und  
Jugendzahnpflege, 159  
Carl Hamser Verlag,  
München, 1953
29. KOLSTAD, A., H. PETIT A Non - toxic Germicide for  
Orthodontic Appliances ( meeting )  
J. DENT. RES.  
62 (SID): 230 83 NO R
30. LAPTER, V. Interceptivna ortodoncija; Vo:  
Ortodoncija (uredil: Marković, M.)  
Ortodotska sekcijsa Srbije, Beograd,  
1982, 268 - 273

31. LAPTER, V. Faktori koji utječu na rasap  
ortodontske kazuistike  
Zabozdravstveni vestnik, 1971,  
1 - 3, str. 73
32. LEGOVIĆ, M. Pogledi na ekstrakcije mlječnih zuba  
Stomatološki vjesnik, 1979, VIII,  
2 - 3, str. 139 - 143
33. LEGOVIĆ, M. Učinak preranih ekstrakcija zuba zone  
odupiranja na gubitak prostora u segmentu  
32 - 36 vrednovan Stähle - ovom metodom  
pretkazivanja suma meziostalnih dija-  
metara kruna 33,34,35  
Stomatološki vjesnik, 1980, IX,  
1 - 2, str. 37 - 41
34. LILJA, E., S. LINDSKOG, L. HAMMARSTRÖM Orthodontic forces  
and periodontal compression  
A new method and its application  
ACT. ODON. SC.  
39 (6): 367 - 378 81 44 R
35. LUSTERMANN, E. A. The Dynamics of Dentofacial  
Growth and Developement  
Relative to Space Maintance  
J. AMER. DENT. ASS.  
57, 1958, Nov., 676 - 685



42. NEĆEVA, L.J., M. CARĆEV, A. FILIPOVA, S. PLJOVSKA  
 Disharmonija na zabnite laci kako posledica na predvremena ekstrakcija  
 Zbornik na trudovi od 3 - tlot  
 Kongres na ortodontite na Jugoslavija,  
 1978, str. 361
43. PARK, H. Y., T. R. SHEARER In vitro release of nickel and chromium from simulated orthodontic appliances  
 AM. J. ORTHOD.  
 84 (2): 156 - 159 83 16 R
44. RADICA - SORIĆ, V. Povezanost zubnog kariesa i ortodontskih anomalija u mlijekoj dentaciji  
 Acta Stomatologica Croatica,  
 1979, XIII, 3; str. 119 - 123
45. REICHENBACH, E. Kinderzahnheilkunde im Vorschulalter, 2. Auflage, 325  
 Johann Ambrosius Barth,  
 Leupzig, 1973
46. SADOWSKY, P. L., D. H. RETIEF, E. L. BRADLEY  
 Acid resistance of enamel exposed to fluoride - containing orthodontic cements  
 AM. J. ORTHOD.  
 83 (1): 33 - 37 83 8 R

47. SALZMANN, J. A. Practice of Orthodontics (Vol. II)  
J. B. Lippincott Company  
Philadelphia and Montreal, 1966,  
827 - 831
48. SALZMANN, J. A. Practice of Orthodontics  
Philadelphia and Montreal  
J. B. Lippincot, 1966, Vol. I, 554
49. SCHACHTER, J. J. Ajustable Space Maintainer  
for the General Practitioner  
J. AM. DENT. ASS.  
66, 1963, 6, 817 - 820
50. SCHAFFTER, S. E. Crystal Lock Bonding of  
Orthodontic Brackets to Teeth ( meeting )  
J. DENT. RES.  
63 (SI): 178 84 NO R
51. SPIEDEL, T. Jow Growth and Tooth Eruption  
in their Relation to Space Maintenance  
J. A. D. A.  
45, 1952, 5, 541 - 549
52. TOMKOVIĆ, P., M. JOVIĆ, A. DJAKOVIĆ Ekstrakcija zuba u  
periodu razvitka organa za žvakanje  
Zbornik radova X stomatološke nedelje  
SRS Srbije, Priština, 1974

53. TULLEY, W. J. Prevention in orthodontics  
within the scope of the  
school programme  
INT. DENT. J.  
17: 368, 1967
54. VOJINOVIC, O., M. VOJINOVIC Uloga mlečnih zuba i  
održavanje prostora posle njihove prevremene  
ekstrakcije  
SGS, 1964, 2
55. VOJINOVIC, O., M. VOJINOVIC Principi interceptivne  
ortopedije vilica  
SGS, 1968, 1
56. VOJINOVIC, O., M. ALEKSIJEVIC Mogućnost praktičnog  
sprovodenja preventivne i interceptivne  
ortopedije vilica u okviru školske i  
predškolske zubne nege  
Zbornik radova V Kongresa stomatologa  
Jugoslavije, Ohrid, 1972